



СЛУ

НА ФЕДЕРАТИ

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ“ излегува секоја среда и по потреба, во српско, хрватско, словеначко и македонско издање. Огласи по тарифата. — Текујќа сметка на Народната банка на ФНРЈ бр. 101-309330. — Текујќа сметка на Продавното одделение 101-670880.

Среда, 15 февруари 1950

БЕЛГРАД

БРОЈ 11

ГОД. VI

— Претплатата за цела година 350 динари. Редакција: Бранковина улица бр. 18—20. — Телефони: Редакција 28-833, Администрација 27-595, Продавно одделение 22-619, Сметководство 26-276, Експедиција 21-251.

94.

Врз основа на членот 71 точка 6 од Уставот, а во врска со членот 4 точка 9 од Законот за Президиумот на Народната скупштина на ФНРЈ, Президиумот на Народната скупштина на ФНРЈ го прогласува Законот за воведување знаме на трговската морнарица и бродарството на внатрешната пловидба на ФНРЈ, што го донеле Сојузното веќе и Веќето на народите на Народната скупштина на ФНРЈ на своите седници од 21 јануари 1950 година, а кој што гласи:

ЗАКОН

ЗА ВОВЕДУВАЊЕ ЗНАМЕ НА ТРГОВСКАТА МОРНАРИЦА И БРОДАРСТВОТО НА ВНАТРЕШНАТА ПЛОВИДБА НА ФНРЈ

Член 1

Се воведува знаме на трговската морнарица и бродарството на внатрешната пловидба на Федеративна Народна Република Југославија како белег на државната припадност на параходот.

Член 2

Право и должност да се вие знаме на трговската морнарица и бродарството на внатрешната пловидба на Федеративна Народна Република Југославија имаат поморските параходи и параходите на внатрешната пловидба, што се записани во уписниците на параходите на Федеративна Народна Република Југославија, како и параходите со времена пловидбена листа на Федеративна Народна Република Југославија.

Член 3

Знамето на трговската морнарица и бродарството на внатрешната пловидба на ФНРЈ е исто со државното знаме на Федеративна Народна Република Југославија, со тоа што сразмерата на неговата ширина спрема должината е еден спрема еден и пол.

Член 4

Се овластува Министерот на поморството на ФНРЈ и Министерот на соопштенијата на ФНРЈ да согласно донесат поблиски прописи за веењето на знамето на трговската морнарица и бродарството на внатрешната пловидба на ФНРЈ и за истакнување на други белези на параходите од трговската морнарица и параходите на внатрешната пловидба на ФНРЈ.

Член 5

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“.

У. бр. 57

23 јануари 1950 година

Белград

Президиум на Народната скупштина на Федеративна Народна Република Југославија

Го застапува Секретарот

Потпретседател,
Моша Пијаде, с. р.

Претседател,
др Иван Рибар, с. р.

95.

УКАЗ

Врз основа на членот 74 точка 6 од Уставот, а во врска со членот 4 точка 9 од Законот за Президиумот на Народната скупштина на ФНРЈ, Президиумот на Народната скупштина на ФНРЈ го прогласува Законот за поштенско-телеграфско-телефонската тарифа што го донеле Сојузното веќе и Веќето на народите на Народната скупштина на ФНРЈ на своите седници од 21 јануари 1950 година, а кој што гласи:

ЗАКОН

ЗА ПОШТЕНСКО-ТЕЛЕГРАФСКО-ТЕЛЕФОНСКАТА ТАРИФА

Член 1

Со поштенско-телеграфско-телефонската тарифа се прописуваат износот и начинот за плаќање на поштенските, телеграфските и телефонските услуги кои што на подрачјето на Федеративна Народна Република Југославија ги врши Министерството на поштите преку своите установи и претпријатија.

Член 2

Внатрешната поштенско-телеграфско-телефонската тарифа ја прописува Владата на ФНРЈ по предлог на Министерот на поштите на ФНРЈ.

Меѓународната поштенско-телеграфско-телефонската тарифа изразена во динари ја прописува, врз основа на меѓународните конвенции и спогодби што ги склучила Владата на ФНРЈ, Министерот на поштите на ФНРЈ во согласност со Министерот на финансите на ФНРЈ.

Член 3

Тарифните накнади за поштенските, телеграфските и телефонските услуги се наплатуваат со вредносни образци (вредносници), со лепење на поштенски марки, со употреба на машини за франкирање и во готови пари.

Министерот на поштите на ФНРЈ прописува на кои што од поменатите начини се врши наплатата на накнадата за поодделни поштенски, телеграфски и телефонски услуги, како и да ли ќе се наплатуваат тие накнади пред или после извршената услуга.

Член 4

За неподмирните накнади ползувачот на услугата му одговара на Министерството на поштите на ФНРЈ односно на неговите установи.

Ако во смисла на поштенските прописи некаква поатка биде продадена или на друг начин уновчена, Министерството на поштите на ФНРЈ или неговите установи односно претпријатија ќе ги наплатат од добивената сума прво своите побарувања. Наплатата на неподмирните накнади ја вршат органите на Министерството на поштите на ФНРЈ или, по потреба, органите што се надлежни да наплатуваат данок.

Ползувачот на услугата има право да му се вратат повеќе платените накнади. Поблиски одредби за тоа прописува Министерот на поштите на ФНРЈ.

Член 5

Поштенски марки и вредносници издава Министерството на поштите на ФНРЈ, согласно со прописите што ги донесува Министерот на поштите на ФНРЈ.

Пуштањето на поштенски марки и вредносници во течај и нивното повлекување од течај се објавува претходно задолжително во „Службениот лист на ФНРЈ“.

Член 6

Никој не смее да продава поштенски марки и вредносници за нивна редовна намена по поската цена од онаа што е на нив означена. Овластените продавачи на поштенските марки и вредносници добиваат провизија која што ја одредува Министерот на поштите на ФНРЈ, а која што не може да биде поголема од 5%. Оваа провизија се исплатува во поштенски марки.

Член 7

Ослободувањата од плаќање накнадите за поштенските, телеграфските и телефонските услуги во меѓународниот саобраќај се регулираат со конвенции, спогодби и правилници склучени со странски поштенско-телеграфско-телефонски управи.

Член 8

Со влегувањето во сила на овој закон престанува да важи Законот за поштенско-телеграфско-телефонските такси (пречистениот текст) од 4 октомври на 1946 година, како и Законот за изменување и дополнување на Законот за поштенско-телеграфско-телефонските такси од 23 декември 1946 година.

Член 9

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“.

У. бр. 61

23 јануари 1950 година

Белград

Президиум на Народната скупштина
на Федеративна Народна Република Југославија

Го застапува Секретарот

Потпретседател,

Моша Пијаде, с. р.

Претседател,

др Иван Рибар, с. р.

96.

У К А З

Врз основа на членот 74 точка 6 од Уставот, а во врска со членот 4 точка 9 од Законот за Президиумот на Народната скупштина на ФНРЈ, Президиумот на Народната скупштина на ФНРЈ го прогласува Законот за изменувања и дополнувања на Законот за државните службеници што го донеле Сојузното веќе и Веќето на народите на Народната скупштина на ФНРЈ на своите седници од 21 јануари 1950 година, а кој што гласи:

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊА И ДОПОЛНУВАЊА НА ЗАКО-
НОТ ЗА ДРЖАВНИТЕ СЛУЖБЕНИЦИ

Член 1

Во членот 82 од Законот за државните службеници ставот 3 се изменува и гласи:

„Штетата што службеникот ќе ја стори на државата може да се огласи за ненаплатива за оној дел

што не можел да се наплати во срок од 5 години од денот кога е започната обуставата на припадностите на службеникот врз основа на решението за забраната. Решение за тоа донесува надлежниот член на Владата, претседател на комитетот односно комисија на Владата, Генералниот секретар на Владата на ФНРЈ, Секретарот на Владата на ФНРЈ за персонална служба како и старешијата на установа на Владата на ФНРЈ“.

Во ставот 4 и 5 во првиот ред одозгора, наместо зборовите „ослободувањето од плаќање“ се става зборот „ненаплативоста“.

Член 2

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“.

У. бр. 58

23 јануари 1950 година

Белград

Президиум на Народната скупштина
на Федеративна Народна Република Југославија

Го застапува Секретарот

Потпретседател,

Моша Пијаде, с. р.

Претседател,

др Иван Рибар, с. р.

97.

У К А З

Врз основа на членот 74 точка 6 од Уставот, а во врска со членот 4 точка 9 од Законот за Президиумот на Народната скупштина на ФНРЈ, Президиумот на Народната скупштина на ФНРЈ го прогласува Законот за изменувања и дополнувања на Законот за воените судови што го донеле Сојузното веќе и Веќето на народите на Народната скупштина на ФНРЈ на своите седници од 21 јануари 1950 година, а кој што гласи:

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊА И ДОПОЛНУВАЊА НА ЗАКОНОТ
НА ВОЕНИТЕ СУДОВИ

Член 1

Членот 10 се изменува и гласи:

„Воените судови се надлежни за судење и по споровите за накнада на штетата која што воените лица ќе и ја сторат на државата при вршењето на својата службена должност.“

Владата на ФНРЈ може со уредба да пропише посебни одредби за материјалната одговорност спрема државата како на воените лица така и на граѓанските лица на служба во Југословенската армија (државни службеници и работници).“

Член 2

Во членот 25 се додаваат нови ставови 3, 4, 5 и 6 кои што гласат:

„Предметите по кривичните дела на невоените лица, кои што се завршени со правосилни пресуди на воените судови, ќе ги отстапат воените судови на надлежните народни судови. Од ова се изземаат предметите за кривичните дела на војните злосторници, за кривичните дела од чл. 8 ст. 2 точ. 1 и 3 и ст. 3 од овој закон и предметите за кривичните дела по кои што се осудени офицери од бившата југословенска војска.“

Надлежноста која што по законот и по други прописи би ја имале по отстапените предмети во-

ните судови и военниот обвинител преминува на соодветните народни судови и јавни обвинители.

Надлежноста на Министерот на народната одбрана од членот 3 и членот 5 од Законот за давање амнестија и помишување, што се однесува до предметите што се одстапени во смисла на овој член, преминува на Министерот на правосудието на ФНРЈ.

Се овластува Министерот на народната одбрана во согласност со Министерот на правосудието на ФНРЈ да донесе поблиски прописи за применувањето одредбите од овој член."

Член 3

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“.

У. бр. 56

23 јануари 1950 година

Белград

Президиум на Народната скупштина
на Федеративна Народна Република Југославија

Го застапува Секретарот

Потпретседател,

Моша Пијаде, с. р.

Претседател,

др Иван Рибар, с. р.

98.

УКАЗ

Врз основа на членот 74 точка 6 од Уставот, а во врска со членот 4 точка 9 од Законот за Президиумот на Народната скупштина на ФНРЈ, Президиумот на Народната скупштина на ФНРЈ, го прогласува Законот за изменувања и дополнувања на Основниот закон за прекршоците што го донесе Сојузното веќе и Веќето на народите на Народната скупштина на ФНРЈ на своите седници од 21 јануари 1950 година, а кој што гласи:

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊА И ДОПОЛНУВАЊА НА ОСНОВНИОТ ЗАКОН ЗА ПРЕКРШОЦИТЕ

Член 1

Членот 10 се изменува и гласи:

„Износите од наплатените парични казни за прекршоците одат во полза на буџетот од оној државен орган што ја изрекнал паричната казна“.

Член 2

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“.

У. бр. 59

23 јануари 1950 година

Белград

Президиум на Народната скупштина
на Федеративна Народна Република Југославија

Го застапува Секретарот

Потпретседател,

Моша Пијаде, с. р.

Претседател,

др Иван Рибар, с. р.

99.

ОДЛУКА

НА НАРОДНАТА СКУПШТИНА НА ФНРЈ ЗА ПОТВРДУВАЊЕ УРЕДБИТЕ НА ВЛАДАТА НА ФНРЈ ШТО СЕ ДОНЕСЕНИ ВО ВРЕМЕ ПОМЕГЈУ VIII РЕДОВНО И V ВОИРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА НАРОДНАТА СКУПШТИНА НА ФНРЈ

Сојузното веќе на Народната скупштина на ФНРЈ на својата II седница од V воиредно заседание одржана на 21 јануари 1950 година во Белград и Веќето на народите на Народната скупштина на ФНРЈ на својата II седница од V воиредно заседание одржана на 21 јануари 1950 година во Белград донесоа истоветни одлуки кои што гласат:

Се потврдуваат уредбите што ги донела Владата на ФНРЈ помеѓу VIII редовно и V воиредно заседание на Народната скупштина на ФНРЈ врз основа на срок за поднесување списоците на потрошачите, а во чл. 1 од Законот за овластувањето на Владата на ФНРЈ за донесување уредби по прашањата од народното стопанство од 4 февруари 1946 година, и тоа:

1) Уредбата за трошковите на државните трговски претпријатија („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 109/49);

2) Уредбата за измени и дополненија на Уредбата за оснивање работничко — службенички ресторани и управн на општествената прехрана („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 109/49);

3) Уредбата за распределба на добивката на државните стопански претпријатија од сојузно и републичко значење („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 1/50);

4) Уредбата за измени на Основната уредба за пренесување деловите на основните средства на државните стопански претпријатија („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 1/50);

21 јануари 1950 година

Белград

Претседател на Сојузното веќе,
Владимир Симич, с. р.

Секретар на Сојузното веќе,
Вида Томшич, с. р.

Претседател на Веќето на народите

Јосип Видмар, с. р.

Секретар на Веќето на народите,

др Бранко Чубрилович, с. р.

100.

Врз основа на чл. 10 ст. 2 од Законот за воените судови, Владата на ФНРЈ по предлог од Министерот на народната одбрана донесува

УРЕДБА

ЗА МАТЕРИЈАЛНАТА ОДГОВОРНОСТ НА ВОЕНИТЕ ЛИЦА И ГРАГЈАНСКИТЕ ЛИЦА НА СЛУЖБА ВО ЈУГОСЛОВЕНСКАТА АРМИЈА

Член 1

Воените лица, како и државните службеници на служба во Југословенската армија за штетата што ќе ги ја сторат на државата за време на вршењето на својата службена должност одговараат материјално по нчалата на граѓанското право и по прописите на оваа уредба.

Член 2

Ако е сторена штетата со учестие на повеќе лица, се одредува секое поодделно лице да ја надокнади штетата сразмерно на утврдената одговорност за штетата, а ако сразмерната одговорност за штетата не може да се утврди, тогаш сите одговараат солидарно. Делот што не може да се наплати од еден учесник се наплатува во еднакви делови од другите учесници.

Член 3

За накнадата на штетата расправа надлежниот претпоставен старешинна со решение или идлежниот суд со пресуда.

Член 4

Решение за накнада на штетата донесуваат овие старешини.

1) Министерот на народната одбрана — ако штетата не го преминува износот од 1,000.000 динари;

2) командантите на воените области и старешините од рамен или повисок положај — ако штетата не го преминува износот од 100.000 динари;

3) командантите на армии и старешините од рамен положај ако штетата не го преминува износот од 40.000 динари.

4) командантите на корпуси и старешините од рамен положај ако штетата не го преминува износот од 30.000 динари;

5) командантите на дивизии и старешините од рамен положај ако штетата не го преминува износот од 20.000 динари;

6) командантите на бригади, командантите на полкови и старешините од рамен положај — ако штетата не го преминува износот од 6.000 динари.

Министерот на народната одбрана може за износите до 150.000 динари да ги менува со свое решение овластувањата дадени во ст. 1 точ. 2) — 6) како и да промени решенија за накнада на штетата да можат до износот од 150.000 динари да донесуваат и други старешини на Југословенската армија.

Член 5

Старешината од чл. 4 на оваа уредба, доколку е истовремено надлежен и за изрекување на казна за дисциплински прекршоци (дисциплински нередности-истапи) и за донесување решение за накнадата на штетата може прашањето на накнадата на штетата да го расправи со исто решение односно со иста наредба со која што се расправа прашањето на дисциплинската одговорност.

Член 6

Ако офицер или воен службеник со дисциплинскиот престап или со воено кривично дело за кое е ставен под воен дисциплински суд, нанесол и штета на државата, воениот дисциплински суд со пресуда ќе го осуди офицерот односно воениот службеник и на плаќање накнада на штетата.

Ако висината на штетата не може веднаш да се утврди или ако со расправањето за штетата би се очекувал брзотек на дисциплинската постапка, воениот дисциплински суд ќе ја заврши постапката по дисциплинската вина а потоа ќе го испрати предметот до надлежниот старешина на патомонна постапка поради накнадата на штетата.

Штетата која што со дисциплински престап ќе ја створи на државата државен службеник на служба во Југословенската армија се расправа односно на чл. 8(а) од Законот за државните службеници со тоа што против пресудата за накнада на штетата на двустепенниот дисциплински суд може да се даде тужба до врховниот воен суд. Тужбата не го задржува извршувањето.

Член 7

За расправањето за штетата чиј што износ е поголем од 1.000.000 динари надлежен е исклучително врховниот суд. Министерот на народната одбрана може да подаде тужба до надлежниот воен суд поради секоја штета што ќе ја сторат лицата од чл. 1 од оваа уредба а командантите на воените области и старешините од рамен или повисок положај — ако износот на штетата не преминува 100.000 динари.

Член 8

Решение за накнада на штетата донесува старешината на организационата единица на која што и припаѓа или и припаѓало одговорното лице во времето кога е сторена штетата, односно старешината на повисоката организациона единица.

Поблиско одредување на надлежноста во смисла на одредбите од претходниот став и чл. 4 од ова уредба врши Министерот на народната одбрана.

Член 9

Ако одговорното лице веднаш ја накнади штетата нема да се донесува решение за накнада.

Член 10

Висината на штетата се утврдува по ценовникот односно по инвентарот или по сметката за извршената оправка.

За оштетени предмети чијата стварна вредност не е внесена во инвентар нити пак определена со ценовник а кои не можат веднаш или воопште да се поправат, висината на штетата се утврдува комисијски.

Процената на штетата се врши спрема стварната вредност на денот на оштетувањето и на местото на оштетувањето или спрема паразитните цени. При процената вредноста на предметите се зема во оглед и губитокот на вредноста поради употреба. Поблиски напатствија за проценување на штетата прописува Министерот на народната одбрана.

За штети направени на оружје, муниција или други предмети на наоружањето и спремата во врска со наоружање дадени на лична употреба, се одредува накнадата во петострук износ од штетата утврдена по претходните утврдени ставови.

Член 11

Комисијата за утврдување износите на штетата (чл. 10 ст. 2) се состои од три члена кои што ќе ги одреди старешината на организационата единица во која што е сторена штетата.

Комисијата по завршениот преглед и извршената проценка поднесува писмен извештај кој што содржи податоци за местото и времето на сторената штета, налаз и проценка.

Член 12

Штетата предизвикана со несреќја ја утврдува записнички комисијата за иследување по повод на несреќјата.

Комисијата за иследување по повод на несреќјата должна е, покрај околностите и фактите одредени со посебни прописи, да ги утврди и фактите во поглед на местото и времето на штетата, како и да даде налаз и проценка.

Член 13

После спроведената постапка надлежниот старешина донесува образложено решение за накнадата на штетата со напатствие за подавање жалба.

Со решението може да се одреди и износот на месечните рати во кои што ќе се врши надокнадувањето на штетата. Износот на месечните рати не може да биде поголем од една третина на паричните припадlichkeiten на лицето кое што ја накнадува штетата, не сметајќи го во припадlichkeitenите додатокот за децата.

Член 14

Против решението за накнада на штетата што го донесува надлежниот старешина може да се подаде жалба во рок од 15 дена од денот на приемот на решението, и тоа до:

1) Министерот на народната одбрана против решението на командантите на воената област и старешината од рамен или повисок положај;

2) командантот на воената област и до старешината од рамен положај против решението на командант на армија и старешината од рамен положај;

3) до командантот на армија и до старешината од рамен положај против решенија на командант на корпус и на старешината од рамен положај;

4) командантот на корпусот и до старешината од рамен положај против решението на командант на дивизијата и старешината од рамен положај;

5) командантот на дивизија и до старешината од рамен положај против решението на командант на бригада, на командант на полк и од старешината на рамен положај.

Жалба се подава до старешината кој што го донел првостепеното решение.

Против првостепеното решение од надлежниот старешина може да се подаде тужба во рок од 30

дена од денот на приемот на решението од надлежниот првостепен воен суд, чијата одлука е конечна. Против сите решенија што ги донел Министерот на народната одбрана тужбата се подава во означен срок до Врховниот воен суд.

Војник и рочен подофицер можат тужбата да ја подат усно или писмено во означен срок до претпоставениот старешина во ранг на командир на чета или повисок ранг, кој што ја спроведува до надлежниот суд.

Тужбата на војникот и рочниот подофицер не подлежува на плаќање такса.

Тужбата, по правило, не го задржува решението од извршување, освен тужбата на војник и рочен подофицер.

Член 15

Против пресудата на военот дисциплински суд за плаќање штета (чл. 6) може да се подаде жалба до Повисокиот воен дисциплински суд во срок од 8 дена од денот на приемот на пресудата, а против пресудата на овој суд може да се подаде тужба до Врховниот суд во срок од 30 дена од денот на приемот на пресудата. Тужбата не го задржува извршувањето.

Член 16

Лицето од чл. 1 од оваа уредба може во текот на постапката за утврдување одговорноста за штетата да биде од оправдани причини ослободена од плаќање на штетата наплатно или делимично.

Решение за ослободувањето донесуваат:

1) Министерот на народната одбрана — до динари 1.000.000.

2) командантите на воените области и старешините од рамен или повисок положај — до 5.000 динари, а преку овој износ — до 20.000 динари со согласност на Министерот на народната одбрана;

3) командантите на армии и старешините од рамен положај — до 1.500 динари а преку овој износ, до 5.000 динари со согласност на командантот на воената област односно старешината од рамен или повисок положај.

4) командантите на корпуси и старешините од рамен положај — до 1.000 динари.

5) командантите на дивизии и старешините на рамен положај — до 500 динари;

Ако одговорното лице со правносилна пресуда или правносилно решение е осудено на плаќање на штетата, може од оправдани причини да се одустане од наплатата на целата или на еден дел од штетата. Решение за тоа донесува:

1) Владата на ФНРЈ за откажување од наплатата на износот преку 1.000.000 динари;

2) Министерот на народната одбрана за откажување од наплатата на износот до 1.000.000 динари;

Министерот на народната одбрана може за откажување наплатата на износот до 100.000 динари да овласти и други старешини во Југословенската армија.

Член 17

Министерот на народната одбрана може да се откаже од самнителни или ненамативите побарувања ако износот на штета не преминува 1.000.000 динари а другите старешини од чл. 4 на оваа уредба ако штетата не ја преминува половината на износот до кој што се овластени за донесување решение за накнадата.

Член 18

За штета што ќе ја створи при работењето државни работници што се во служба (работење) во Југословенската армија важат одредбите од чл. 17, 23 од Уредбата за дисциплинската и материјалната одговорност на работниците во државните претпријатија надлежности и установи, со тоа да:

а) за штетата чиј што износ преминува 50.000 динари ако работникот ги сторил заедно со лицето од чл. 1 од оваа уредба, е надлежен воен суд;

б) за штета чиј што износ би преминувал 20.000 динари, па до 50.000 динари, може директорот на претпријатието односно старешината на организационата единица (старешините од чл. 4 од оваа уредба) по надлежен пат да направат предлог од Министерот на народната одбрана односно до старешината што ќе го овласти тој, против одговорниот работник да се подаде тужба до надлежниот редовен суд, односно до надлежниот воен суд ако штетата ја сторил заедно со лицето од чл. 1 од оваа уредба.

в) работникот може ако при работењето заедно со лицето од чл. 1 од оваа уредба и причинил штета на државата чиј што износ не преминува 50.000 динари, против второстепеното решение да подаде тужба до надлежниот воен суд, чија што пресуда е конечна.

Член 19

Материјалната одговорност може да се утврдува и после смртта, како и за време на отсутноста или бегането на лицето од чл. 1 и 18 од оваа уредба, со тоа што материјалната одговорност после смртта на одговорното лице може да се утврди само кај надлежниот суд.

Ако материјалната одговорност на овие лица е утврдена со правносилно решение односно со пресуда, одредениот износ на накнадата може да се осигурува во извршната постапка од оставината на умрениот, односно од имотот на отсутното или побеганото лице. Во овие случаи поради заштита на правата и интересите на наследниците од умрениот лице како и поради заштита правата и интересите на отсутното односно побеганото лице се одредува старател.

Член 20

Прописите од оваа уредба ќе се применуваат и на сите предмети по кои што до денот на изјавното влегување во сила не е донесена првостепена одлука.

Член 21

Се овластува Министерот на народната одбрана да донесува поблиски одредби за постапката за накнада на сторената штета и да издава потребни наплатствија за спроведувањето на оваа уредба.

Член 22

Оваа уредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“, со кој ден престануваат да важат сите прописи што се во противност со прописите на оваа уредба.

27 јануари 1950 година

Белград

Претседател на Владата на ФНРЈ
и Министер на народната одбрана
Маршал на Југославија,
Јосип Броз-Тито, с. р.

101.

Врз основа на чл. 80 ст. 2 од Уставот на ФНРЈ, а во врска со Указот на Президиумот на Народната скупштина на ФНРЈ У. бр. 145 од 7 февруари 1950 година, Владата на ФНРЈ по предлог на Комитетот за законодавство и изградба на народната власт на Владата на ФНРЈ, донесува

УРЕДБА

ЗА ОСНИВАЊЕ ГЕНЕРАЛНА ДИРЕКЦИЈА ЗА МЕТАЛУРГИЈА

Член 1

Се оснива Генерална дирекција за металургија, како орган на Владата на ФНРЈ за раководење со работите на производството и преработка на метали.

Генералната дирекција е административно-оперативен раководител на претпријатијата од општодржавно значење за производство и преработка на метали.

Член 2

На чело од Генералната дирекција е генерален директор — министер на Владата на ФНРЈ, кој што раководи со сите работи на Генералната дирекција и донесува акти за кои што се овластени министрите врз основа на закони, прописи и напатствија на Владата, на Стопанскиот совет на Владата на ФНРЈ и Советот за енергетика и екстрактивна индустрија на Владата на ФНРЈ.

Член 3

Прописи за организација и работењето на Генералната дирекција донесува Генералниот директор во согласност со Претседателот на Советот за енергетика и екстрактивна индустрија на Владата на ФНРЈ и Претседателот на Комитетот за законодавство и изградба на народната власт на Владата на ФНРЈ.

Член 4

Генералната дирекција се финансира врз основа на финансискиот план, а од доприносите на претпријатијата со кои што раководи.

Член 5

Пренесувањето на постоеќите претпријатија во надлежност на Генералната дирекција за производство и преработка на метали ќе се изврши по одредбите на Уредбата за пренесување државните стопански претпријатија од надлежноста на еден во надлежност на друг државен орган („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 110/47), а без оглед на членот 2 од таа Уредба.

Член 6

Со влегувањето во сила на оваа Уредба се укинува Генералната дирекција на рудниците и топлиниците на обоените метали и Генералната дирекција на алуминиум и бакар, што се основани со Уредбата за оснивање генерални и главни дирекции на Министерството на рударството на ФНРЈ („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 19/47), а нивната надлежност и обврските ги превзема Генералната дирекција за металургија.

Член 7

Оваа уредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“.

10 февруари 1950 година

Белград

Претседател на Владата на ФНРЈ,
и Министер на Народната одбрана,
Маршал на Југославија

Јосип Броз-Тито, с. р.

Претседател на Комитетот
за законодавство и изградба на народната власт
на Владата на ФНРЈ,

Едвард Кардељ, с. р.

102.

Врз основа на чл. 80 ст. 2 од Уставот на ФНРЈ, а во врска со Указот на Президиумот на Народната скупштина на ФНРЈ У. бр. 145 од 7 февруари 1950 година, Владата на ФНРЈ, по предлог на Комитетот за законодавство и изградба на народната власт на Владата на ФНРЈ, донесува

УРЕДБА

ЗА ОСНИВАЊЕ ГЕНЕРАЛНА ДИРЕКЦИЈА ЗА ПРОИЗВОДСТВО И ПРАБОТКА НА НАФТА

Член 1

Се оснива Генерална дирекција за производство и преработка на нафта, како орган на Владата на ФНРЈ

за раководење со работите на производството и преработката на нафта.

Генералната дирекција е административно-оперативен раководител на претпријатијата од општо-државно значење за производството и преработка на нафта.

Член 2

На чело на Генералната дирекција е генерален директор — Министер на Владата на ФНРЈ, кој што раководи со сите работи на Генералната дирекција и донесува акти за кои што се овластени министрите врз основа на закони, прописи и напатствија на Владата, на Стопанскиот совет на Владата на ФНРЈ и Советот за енергетика и екстрактивна индустрија на Владата на ФНРЈ.

Член 3

Прописи за организацијата и работењето на Генералната дирекција донесува генералниот директор во согласност со Претседателот на Советот за енергетика и екстрактивна индустрија на Владата на ФНРЈ и Претседателот на Комитетот за законодавство и изградба на народната власт на Владата на ФНРЈ.

Член 4

Генералната дирекција се финансира врз основа на финансискиот план, а од доприносот на претпријатијата со кои што раководи.

Член 5

Пренесувањето на постоеќите претпријатија во надлежност на Генералната дирекција за производство и преработка на нафта ќе се изврши по одредбите на Уредбата за пренесување на државните стопански претпријатија од надлежноста на еден во надлежност на друг државен орган („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 110/47), а без оглед на чл. 2 од таа Уредба.

Член 6

Со влегувањето во сила на оваа Уредба се укинува Генералната дирекција за нафта и плин која што е основана со Уредбата за оснивање Генерални и главни дирекции на Министерството на рударството на ФНРЈ („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 19/47), и со Уредбата за генералните и главни дирекции на Министерството на лесната индустрија на ФНРЈ, Министерството на тешката индустрија на ФНРЈ и Министерството на рударството на ФНРЈ („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 13/48), а нејзината надлежност, правата и обврските ги превзема Генералната дирекција за производство и преработка на нафта.

Член 7

Оваа уредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“.

10 февруари 1950 година

Белград

Претседател на Владата на ФНРЈ,
и Министер на Народната одбрана,

Маршал на Југославија

Јосип Броз-Тито, с. р.

Претседател на Комитетот
за законодавство и изградба на народната власт
на Владата на ФНРЈ,
Едвард Кардељ, с. р.

103.

Врз основа на чл. 80 ст. 2 од Уставот на ФНРЈ, а во врска со Указот на Президиумот на Народната скупштина на ФНРЈ, У. бр. 145 од 7 февруари 1950, Владата на ФНРЈ, по предлог на Комитетот за законодавство и изградба на народната власт на Владата на ФНРЈ, донесува

УРЕДБА

ЗА УКИНУВАЊЕТО НА ГЕНЕРАЛНИТЕ ДИРЕКЦИИ НА ЕЛЕКТРОСТОПАНСТВОТО ЗА НАРОДНИТЕ РЕПУБЛИКИ СРБИЈА, ХРВАТСКА, СЛОВЕНИЈА, МАКЕДОНИЈА, БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА И ГЛАВНАТА ДИРЕКЦИЈА ЗА ЦРНА ГОРА

Член 1

Се укинуваат Генералните дирекции на електростанството за народните републики: Србија со седиште во Белград, Хрватска со седиште во Загреб, Словенија со седиште во Љубљана, Македонија со седиште во Скопје, Босна и Херцеговина со седиште во Сарајево и Главната дирекција на електростанството за Народна Република Црна Гора со седиште на Цетиње, што се основани со Уредбата за оснивање Генерални дирекции на електростанството и Главни дирекции на електростанството на Министерството на електростанството на ФНРЈ, („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 114/48), како органи на Министерството на електростанство на ФНРЈ.

Член 2

Надлежноста, правта и обврските на Генералните дирекции што се укинуваат по чл. 1 од ова Уредба преминуваат на министерствата на електростанството на народните републики Србија, Хрватска, Словенија, Босна и Херцеговина, Македонија, односно на главната дирекција на електростанството за Народна Република Црна Гора како орган на владата на Народна Република Црна Гора.

Член 3

Пренесувањето на претпријатијата што се под административно-оперативно раководство на Генералните дирекции што се укинуваат како и другите соодветни претпријатија под раководството на Министерството на електростанството на ФНРЈ ќе се изврши по одредбите од Уредбата за пренесувањето на државните стопански претпријатија од надлежноста на еден во надлежност на друг државен орган („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 110/47), а без оглед на чл. 2 од таа Уредба.

Член 4

Оваа уредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“.

10 февруари 1950 година

Белград

Претседател на Владата на ФНРЈ
и Министер на Народната одбрана,
Маршал на Југославија
Јосип Броз-Тито, с. р.

Претседател на Комитетот

за законодавство и изградба на народната власт
на Владата на ФНРЈ,
Едвард Кардељ, с. р.

104.

Врз основа на чл. 76 од Законот за пронајдоците и техничките усовршувања („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 104/48), Владата на ФНРЈ донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ФОРМАТА НА ПРОНАЈДУВАЧКАТА СВЕДОЦБА

1. Се прописува единствена форма на пронајдувачката сведоцба спрема текстот и цртежот, кој што е составен дел на ова решение.

2. Прописаната форма на пронајдувачката сведоцба ќе се применува на целата територија на Федеративна Народна Република Југославија.

3. Ова решение влегува во сила веднаш.

IV бр. 707

3 февруари 1950 година

Белград

Претседател на Владата на ФНРЈ,
и Министер на народната одбрана
Маршал на Југославија,
Јосип Броз-Тито, с. р.

Претседател
на Сојузната планска комисија и
на Стопанскиот совет на Владата на ФНРЈ,
Борис Кидрич, с. р.

ФЕДЕРАТИВНА НАРОДНА РЕПУБЛИКА
ЈУГОСЛАВИЈА

— Грбот на ФНРЈ —

ПРОНАЈДУВАЧКА СВЕДОЦБА

Име _____
занимање _____ од _____
за пронајдок под назив: _____

му се дава назив: _____

ПРОНАЈДУВАЧ

и му се признаваат сите права што му припаѓаат по Законот за пронајдоците и техничките усовршувања.

Пронајдокот е регистриран кај Сојузната управа за пронајдуваштво под бр. _____

Издавател _____

Дата: _____ Министер _____

Место: _____ Претседател на Комитетот _____

105.

Врз основа на чл. 3 од Уредбата за исплата на припадностите на работниците, наместениците и службениците кои што се повикани на отслужување на редовниот воен срок („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 98/46), а во согласност со претседателот на Владата на ФНРЈ, прописувам

ПАПАТСТВИЕ

ЗА ПРИМЕНА НА ЧЛЕНОТ 1 ОД УРЕДБАТА ЗА ИСПЛАТА НА ПРИПАДНОСТИТЕ НА РАБОТНИЦИТЕ, НАМЕСТЕНИЦИТЕ И СЛУЖБЕНИЦИТЕ КОИ ШТО СЕ ПОВИКАНИ НА ОТСЛУЖУВАЊЕ НА РЕДОВНИОТ ВОЕН СРОК

1. Одредбата од ставот 1 на членот 1 од Уредбата на исплата на припадностите на работниците, наместениците и службениците кои што се повикани на отслужување на редовниот воен срок, ќе се приме-

нува и на учениците во стопанството кога се повикани на отсуѓување на редовниот воен срок.

2) Ова напатствие влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“.

Х бр. 646

26 јануари 1950 година

Белград

Министер на трудот на ФНРЈ,
Љубчо Арсов, с. р.

Согласен.

Претседател на Владата на ФНРЈ,
и Министер на народната одбрана,
Маршал на Југославија,
Јосип Броз-Тито, с. р.

166.

Врз основа на чл. 28 од Уредбата за устанување работната сила и за ускладување плановите на работната сила со планот на платниот фонд и со планот на обезбеденото снабдување, („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 450), прописувам

НАПАТСТВИЕ

ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА УСТАНУВАЊЕТО НА РАБОТНАТА СИЛА И ЗА УСКЛАДУВАЊЕТО ПЛАНОВИТЕ НА РАБОТНАТА СИЛА СО ПЛАНОТ НА ПЛАТНИОТ ФОНД И СО ПЛАНОТ НА ОБЕЗБЕДЕНОТО СНАБДУВАЊЕ

I. — РАЗРАБОТКА НА ПЛАНОВИТЕ НА РАБОТНАТА СИЛА

1. Сојузната планска комисија испраќа основни годишни планови на работната сила за стопанството од сојузно значење на сојузните ресори, а за стопанството од републичко и локално значење на планските комисии на народните републики.

Годишните основни планови на работната сила добиени од Сојузната планска комисија, сојузните ресори (министерства и комитети) ги разработуваат по видови и граници од дејноста на административно-оперативни раководители, а овие на претпријатијата.

Годишните основни планови на работната сила за стопанството од републичко значење, што се добиени од Сојузната планска комисија, планските комисии на народните републики ги разработуваат по видовите и границите за дејноста на републичките ресори (министерства и комитети) ресорите на административно-оперативните раководители, а овие на претпријатијата.

Годишните основни планови на работната сила за стопанството од локално значење планската комисија на народната република ги разработува по видовите и границите од дејноста на надлежните републички ресори. Републичките ресори ги разработуваат годишните основни планови на работната сила на обласните народни одбори за обласните претпријатија, а на околските народни одбори за другите претпријатија од локално значење и ги испраќаат до надлежните поверенства на обласните народни одбори за обласните претпријатија односно надлежните поверенства на околските народни одбори за другите претпријатија од локално значење. Разработените основни годишни планови на работната сила што се испратени до поверенствата на околските народни одбори републичките ресори едновременно ги испраќаат и на соодветните поверенства на обласните народни одбори. За разработка на овие планови на обласни и околски републичките ресори ги известуваат и планските комисии на народните републики.

Планските комисии на народните републики ги известуваат за целокупните квоти на работната сила за локалното стопанство на обласните и околските плански комисии по видовите и границите на дејноста.

Надлежните поверенства на обласните народни одбори односно околските народни одбори добиените годишни планови ги разработуваат на своите претпријатија.

Планските комисии на околските народни одбори во согласност со поодделни поверенства на околските народни одбори можат да ги менуваат добивените квоти на работната сила за поодделни видови и граници на дејности а внатре на целокупната квота на работната сила добиена од планската комисија на народната република.

При разработувањето на годишните основни планови на работната сила, планските комисии на народните републики, сојузните и републичките ресори, административно-оперативните раководители и претпријатија се должни да се придржуваат кои вкупните квоти од основниот годишен план добиен од повисокиот орган.

Претпријатијата што имаат самостојни погони вон од околицата на чие подрачје се наоѓа седиштето на претпријатието, ги разработуваат плановите и на работната сила и на тие погони.

2. Годишните основни планови на работната сила на претпријатијата ги разработуваат врз основа на динамичните стопански планови на кварталните и месечните динамички планови на работната сила по категории (инженерско-технички персонал, административен персонал, работници, ученици во стопанство и помошен персонал) и групи категории на работници (квалификувани, полуквалификувани и неквалификувани) внатре на поедини видови граници на дејности (спрема прописаниот образец РС).

Административно-оперативните раководители разработуваат динамички план на работната сила за својот персонал на ист образец (РС); а одделно од персоналот запослен во претпријатијата под нивното раководство.

3. Претпријатијата разработуваат планови на платниот фонд, спрема Напатствието на Сојузната планска комисија и Министерството на финансите на ФНРЈ („Методологија за планирање на цените и изработка на финансискиот план за 1950 година“).

4. Изработените динамички планови на работната сила и плановите на платниот фонд претпријатието ги испраќа на одобрение до својот административно-оперативен раководител.

Административно-оперативниот раководител ги одобрува предложените динамички планови на работната сила од страна на претпријатијата доколку плановите на овие претпријатија не ја преминуваат вкупната квота која што со основниот годишен план на работната сила му е одобрена на административно-оперативниот раководител од страна на повисокиот орган.

За случај динамичките планови на работната сила што се предложени од страна на претпријатието, да ја преминуваат вкупната квота што му е дадена на административно-оперативниот раководител со годишниот основен план, административно-оперативниот раководител ќе им одобри на претпријатијата динамички планови на работната сила само до висината на вкупната квота што му е дадена, а за пречекорувањето за кое што смета дека е оправдано ќе го извести со образложение повисокиот орган поради решение (сојузните дирекции, надлежното сојузно министерство; републичките дирекции — надлежното републичко министерство; поверенството на обласниот народен одбор — надлежното републичко министерство и планската комисија на обласниот народен одбор; поверенството на околскиот народен одбор — надлежното републичко министерство и планската комисија на околскиот народен одбор).

За случај динамичките планови на работната сила на административно-оперативните раководители да ја преминуваат вкупната квота што му е дадена на ресорот со основниот годишен план ресорот на административно-оперативните раководители ќе им ги одреди динамичките планови на работната сила само до висината на вкупната квота што му е дадена а за пречекорувањето за кое што ресорот смета дека е оправдано ќе ја извести со образложение надлежната планска комисија поради решение (планската комисија на

околинскиот народен одбор и планската комисија на обласниот народен одбор, планската комисија на народната република, републичкиот ресор, планската комисија на народната република а сојузните ресори (Сојузната планска комисија). Во ваков случај ќе постапат на ист начин и планските комисии на народните републики, со тоа што за пречекорувањето ќе ја извештаат Сојузната планска комисија. Динамичкиот план на работната сила што му е одобрен на претпријатието, административно-оперативниот раководител (сојузните и републичките дирекции, поверенства на обласните и околинските народни одбори) го испраќа поради извршување на односното претпријатие и на надлежното министерство на трудот на народната република а ова до надлежното поверенство на трудот на околинскиот народен одбор на образецот РС. На одделен образец (РС-1) одобриениот динамички план на работната сила по месеци за секое претпријатие административно-оперативниот раководител (сојузните и републичките дирекции и поверенствата на обласните и околинските народни одбори) ги испраќа до надлежното поверенство на трговијата и снабдувањето на околинскиот народен одбор и на надлежната филијала на Народната банка на ФНРЈ.

Одобриениот динамички план на платниот фонд административно-оперативниот раководител го испраќа поради извршување до претпријатието, до надлежната планска комисија на околинскиот народен одбор и до надлежното кредитно претпријатие (Народна банка на ФНРЈ, Инвестиционата банка на ФНРЈ или Комуналната банка) на образецот што е прописан („Методологијата за планирање на цените и изработката на финансискиот план за 1950 година“).

За претпријатијата што имаат самостојни погон вон од околицата дека е седиштето на претпријатијата, административно-оперативниот раководител ги испраќа за секој таков погон разработените динамички планови на работната сила до надлежното поверенство на трговијата и снабдувањето на околинскиот народен одбор и до надлежната филијала на Народната банка на ФНРЈ на чие подрачје се навојга поодделниот погон, а за плановите на платниот фонд само во случај ако исплатата на платите на работниците и службениците се врши преку седиштето на надлежното кредитно претпријатие дека се навојга погонот.

5. Министерството на финансите на ФНРЈ дава годишна квота на запослениот персонал (персоналот на буџетот) во рамките на систематизацијата за сојузните надлештва и установи до Сојузната планска комисија, до Министерството на трговијата и снабдувањето на ФНРЈ и до Министерството на трудот на ФНРЈ на образецот РС-2, и тоа по народните републики и околии, како и сумар за секој ресор (министерство, комитет, комисија, генерална дирекција на владата). Министерството на финансите на народната република дава годишна квота на запослениот персонал во рамките на систематизацијата за републичките, обласните и локалните надлештва и установи на планската комисија на народната република, на министерството на трговијата и снабдувањето на народната република и на министерството на трудот на народната република по образецот РС-2, и тоа по околии, како и сумар за поодделни ресори (министерства, комитет, комисија, генерална дирекција на владата). Планската комисија на народната република ги испраќа овие податоци до Сојузната планска комисија.

Поради планирање на промените, министерствата на финансите ќе им даваат на истите органи на секое тримесечје бројна состојба на запослениот персонал. Во рамките на тримесечјето сојузната односно републичката планска комисија ќе го предвиди процентот на наголемувањето (односно евентуалното намалување) на бројот на запослениот персонал.

Министерствата на финансите испраќаат податоци за бројот на запослениот персонал и до односната филијала на Народната банка.

Надлештвата и установите се должни до 30 во месецот за следниот месец да испратат податоци за

запослениот персонал на образецот РС-1 до поверенството на трговијата и снабдувањето на околинскиот народен одбор и до филијалата на Народната банка.

6. Врз основа на динамичките планови на работната сила на поодделни претпријатија од сојузно значење, нивните административно-оперативни раководители ги состават во сумар своите динамички планови (на образецот РС) по категории (инженерско-технички персонал, административен персонал, работници, ученици во стопанството и помошен персонал) и по гранките на категориите на работниците (квалификувани, полуквалификувани и неквалификувани) внатре на поодделните видови и гранки на дејности и тоа по околии и народни републики.

Вака разработени динамички планови на работната сила административно-оперативните раководители на претпријатијата од сојузно значење со динамичкиот план за својот персонал, ги испраќаат до повисоките органи (до сојузното министерство, комитет) кои што состават во сумар свој динамички план по категории и групи категории на работниците внатре на поодделни видови и гранки на дејности и тоа по народните републики на образецот РС и вака разработени ги испраќаат до Сојузната планска комисија во 4 примерка. Со сумарот, динамичкиот план за ресорот — сојузните ресори ќе ги испраќаат и сумарите на динамичките планови по дирекции, околии и народни републики исто така по категориите и групи категории на работниците внатре на поодделните видови и гранки на дејности на ист образец во 4 примерка.

На ист начин постапуваат и претпријатијата од републичко и локално значење и нивните административно-оперативни раководители кои што состават динамички планови на работната сила ги испраќаат (на образецот РС) до надлежниот републички ресор, а овој до планската комисија на народната република и тоа со поделба на околии и области со тоа динамичките планови на претпријатијата од локално значење да бидат искажани само во сумарот по гранки и видови на дејности и по околии како и по секторите.

Планските комисии на народните републики испраќаат на одобрение до Сојузната планска комисија во сумар динамички планови за претпријатија од републичко значење одделно за претпријатија од локално значење и тоа разработени во видови и гранки на дејности а внатре на овие по категориите на персоналот и групи категории на работниците на образецот РС во 4 примерка. Во сумарните динамички планови за локалното стопанство одделно се искажуваат секторите (државниот, задружниот и општествениот).

Административно-оперативните раководители на претпријатијата од сојузно значење со динамичките планови на работната сила во сумарот му испраќаат до повисокиот орган и динамички планови за секое од своите претпријатија (и погон ако е вон од околицата седиштето на претпријатието) со точно назначување на седиштето на претпријатието и погонот на прописаниот образец РС-2 и тоа по околии и народни републики.

Повисокиот орган (сојузно министерство, комитет со својот динамички план на работната сила во сумарот испраќа до сојузната планска комисија во 3 примерка и динамички планови за секое свое претпријатие (погон ако е вон од околицата седиштето на претпријатието) со точно назначување седиштето на претпријатието на образецот РС-2 со поделба по околии и народни републики.

На ист начин постапуваат претпријатијата од републичко и локално значење и нивните административно-оперативни раководители, кои што состават динамички планови на работната сила ги испраќаат на образецот РС-2 до надлежниот републички ресор а овој до планската комисија на народната република.

7. Сојузната планска комисија, откако ќе ги одобри примените динамички планови на работната сила, ги враќа плановите за сојузните претпријатија; на сојузните ресори, а плановите за републичките и ло-

калите претпријатија, на планските комисии на народните републики. Сојузната планска комисија ќе им испрати на планските комисии на народните републики исто така динамични планови на работната сила за сојузните ресори разработени по административно-оперативните раководители и годишни квоти на запослениот персонал од сојузните надлештва и установи што се навојат на подрачјето на односната народна република (образец РС).

Сојузната планска комисија исто така ќе им испрати на планските комисии на народните републики на образецот РС-2 динамички планови на работната сила и годишни квоти на запослениот персонал за сојузните ресори, установи и надлештва што се разработени по околините на последните претпријатија, надлештва и установи.

Одобрените динамички планови на образецот РС сојузните ресори ги испраќаат до своите административно-оперативни раководители и до своите установи. Административно-оперативните раководители на претпријатијата од сојузно значење ги испраќаат одобрените динамички планови на работната сила до поодделните свои претпријатија, а исто така за секое претпријатие и министерството на трудот на народната република (во 3 примерка) на чие што подрачје се наоѓаат додичното претпријатие (образец РС).

Планските комисии на народните републики ќе ги испратат одобрените динамички планови за републичкото стопанство до соодветните ресори, овие на дирекциите а овие на своите претпријатија, а за локалното стопанство до планските комисии на обласните и околските народни одбори, како и до надлежните републички ресори.

Административно-оперативните раководители на претпријатијата од републичко значење ги испраќаат одобрените динамички планови на работната сила на образецот РС (во три примерка) и до министерствата на трудот на народните републики за секое претпријатие.

Министерства на трудот на народните републики испраќаат динамички планови на работна сила за претпријатијата од сојузно и републичко значење до соодветните поверенства на трудот на обласните народни одбори и на околските народни одбори.

Административно-оперативните раководители на претпријатијата од локално значење ги испраќаат одобрените динамички планови на работната сила на образецот РС (во еден примерок) до надлежното поверенство на трудот на околскиот народен одбор.

8. Со цел да се ускладат плановите на работната сила и плановите на запослениот персонал со плановите на потрошачите на обезбеденото снабдување како и со цел на правилното вклучување на работната сила во стопанството,

А) Сојузната планска комисија ќе испраќа:

а) до Министерството на трговијата и снабдувањето на ФНРЈ динамички планови на работната сила и годишни квоти на запослениот персонал во глобални квоти разработени по народните републики и по значењето на претпријатијата, надлештвата и установите (сојузно, републичко и локално значење);

б) до Министерството на трудот на ФНРЈ динамички планови на работната сила и тоа за сојузните ресори што се разработени по народните републики и по административно-оперативните раководители како и по видовите и гранките на дејноста; а внатре на овие по категориите на персоналот и групите категории на работниците, а за претпријатијата од републичко и локално значење во глобални квоти;

Б) Планската комисија на народната република ќе испраќа:

а) до Министерството на трговијата и снабдувањето на народната република на образецот РС-2 динамички планови на работната сила и годишни квоти на запослениот персонал разработени по претпријатијата, надлештвата и установите од сојузно и републичко значење а за претпријатијата од локално значење во сумарот по околините,

б) до Министерството на трудот на народната република во сумар динамичките планови на работната сила за претпријатијата од сојузно, републичко и локално значење и тоа разработени по видови и гранки на дејноста како и по категориите на персоналот и групите категории на работниците (образец РС) а за претпријатијата од локално значење и по области.

9. За промените на основните динамички планови на работната сила на сојузните претпријатија, што се извршени по чл. 6 од Уредбата за усталувањето на работната сила и за ускладувањето на плановите на работната сила со планот на платниот фонд и со планот на обезбеденото снабдување, Министерството на трудот на ФНРЈ го известува до 23-от во месецот за следниот месец Министерството на трговијата и снабдувањето на ФНРЈ во глобални квоти и тоа по народните републики, а Министерствата на трудот на народната република и по претпријатијата и околините.

Министерството на трудот на народната република го известува министерството на трговијата и снабдувањето на народната република, поверенството на трудот на обласниот и околскиот народен одбор и надлежната филијала на Народната банка на ФНРЈ за промените од предниот став кај сите претпријатија (сојузни, републички и локални и тоа по ресори и околините со точно назначување на седиштето и називот на претпријатието до 30-от во месецот за следниот месец. За промените кај претпријатијата од републичко и локално значење Министерството на трудот на народната република го известува во истиот срок во сумари исто така Министерството на трудот на ФНРЈ.

За одобрените промени на динамичките планови на работната сила Министерството на трудот на ФНРЈ го известува по претпријатијата и по народните републики заинтересирираниот сојузен ресор до 23-от во месецот за следниот месец, кој што натаму го известува административно-оперативниот раководител а овој односно претпријатието, и едновременно поверенството на трговијата и снабдувањето на околскиот народен одбор и надлежната филијала на Народната банка на ФНРЈ до 30-от во месецот за следниот месец.

За одобрените промени на динамичките планови на работната сила кај претпријатијата од републичко и локално значење, министерството на трудот на народната република ги известува по претпријатијата и околините надлежните републички ресори до 23 во месецот за следниот месец кои што натаму ги известуваат административно-оперативните раководители а овие односно претпријатието и едновременно поверенството на трговијата и снабдувањето на околскиот народен одбор и надлежната филијала на Народната банка до 30-от во месецот за следниот месец.

II. УСТАЛУВАЊЕ НА РАБОТНАТА СИЛА

1. Работникот однес се заснова со договор на работа.

Договорот за работа се склучува со работниците од сите категории само во писмена форма.

2. Договор за работа може да се склучи со секој работник одделно, а може да се склучи и со група работници. Во овој последен случај се склучува еден договор за работа, но секој работник е должен таков договор лично да го потпише.

3. Договорот за работа се склучува, по правило, при влегувањето на работникот на работа во претпријатието, а може да се склучи и пред тоа (на пример: во местото на живеењето на работникот или во некое друго место).

Доколку договорот за работа се склучи кон од претпријатието т. е. во некое друго место, во договорот точно ќе се сподели денот кога влегол работникот во работа. Работникот е должен да влезе на работа најдалеку во рок од 15 дена од денот кога е склучен договорот за работа. Само во исклучителни оправдани случаи (на пример: склучување договор со земјоделец, кој што сака претходно да ги сврши

своите земјоделски работи и слично, ~~тој~~ срок може да биде подолг но не повеќе од 3 месеци.

Договорот за работа се смета како заклучен од денот на неговото потпишување а работниот стаж и сите права на кои што им е основ или услов работниот однос започнува да тече од денот на влегувањето на работникот на работа.

4. Договорите за работа за основните дејности во индустријата во транспортот, освен истоварувањето, товарењето и претоварувањето, се склучуваат за време од најмалку 6 месеци. Основните дејности по номенклатурните граници на индустријата и транспортот ги определува ресорниот министер на Владата на ФНРЈ кој што раководи со односната гранка на индустријата.

5. Во рударството, градежништвото, земјоделното, експлоатацијата на шумите (сеча и извоз на дрва) на истоварување, товарење и претоварување како и во сите други стопански дејности што не се наброени во оваа точка како и во точ. 4 од ова напатствие, договорите за работа се склучуваат со срок на траење од најмалку 3 месеци.

6. Договорите за работа со срокот на траење што е помал од три месеци можат да бидат склучени само за извршувањето на определените задачи што траат помалку од три месеци во кој случај договорот за работа престанува со извршувањето на таа определена задача.

7. Работник, кој што после истекот на договорениот срок (точ. 4 и 5 од Напатствието) не би сакал и натаму да остане во работен однос должен е за тоа да го извести работодавачот на 15 дена пред истекот на договорениот срок. Доколку работникот во тој срок не го откаже договорот договорот за работа се продолжува за првобитното договорено време.

Доколку вака продолжен договор за работа не се откаже на 15 дена пред неговото истечување, ќе се смета дека е продолжен на неодредено време и работниот однос во тој случај може да се раскине само под услови што важат за откажување на договорите за работа склучени на неодредено време, предвидени во Уредбата за заснивање и престанок на работните односи.

8. Писменот договор за работа мора да содржува:

А. Ознака на договорените страни

а) на работодавачот (назив — фирма односно фамилијарно и родено име на работодавачот и местото на седиштето — живеењето на работодавачот);

б) на работникот односно на група работници (фамилијарно и родено име, година и месец на раѓањето, број на работната книшка односно потврда на управата за работна сила дека работникот до тогаш не бил снабден со работна книшка, место на живеењето на работниците односно членовите на групата);

Б) Обврска на работникот

а) дека определената работа ќе ја вршат лично;

б) дека пред — при вршењето на определената работа ќе се придржуваат кон напатствието и наредбите на раководството односно на надлежниот старешина и дека работењето ќе го врши во прописаното работно време;

в) дека ќе се придржуваат кон прописаниот работен ред;

г) дека на претпријатието (работодавачот) ќе му го наплати делот на губитокот во производството што ќе настани поради неговиот неоправдан изостанок од работа во смисла на точ. 9 од ова напатствие;

д) дека за време на работењето ќе ја ползува прописаната заштитна облека, облекто, справи и сл. и дека после престанокот на работниот однос односно потребата за нивната употреба, ќе ги врати.

В) Обврска на работодавачот:

а) дека ќе го распореди работникот на работа што одговара на неговата стручна квалификација;

б) дека на работникот ќе му ја исплатува платата додатоците, премините и другото по постоежките про-

писи што се однесуваат на дотичната стопанска гранка односно на дотичниот вид работа; и

в) дека спрема работникот ќе ги изврши обврските што произтекуваат од прописаниот работен ред на претпријатието (установата).

Г. Срокот на траењето на договорот:

а) За кое време е договорот за работа склучен како и кога треба работникот да влезе на работа.

б) клаузула дека се продолжува договорот за првобитното договорено време, доколку на 15 дена пред истекот на срокот не биде откажан. Исто така во договорот мора да се внесе одредбата дека ќе се смета по истекот на срокот да е договорот продолжен на неодредено време доколку продолжениот договор за работа не биде откажан на 15 дена пред неговото истечување и дека во тој случај работниот однос може да се раскине само под условите што се предвидени во Уредбата за заснивање и престанокот на работните односи.

Во договорот за работа мора да се констатира дека им-се на договорените страни позвани самците за придржувањето на прописите од Уредбата а особено за случај на самоволно раскинување на работниот однос.

9. Губитокот во производството поради неоправдано изостанување на работникот од работа престанува делимична штета што настанала за производството поради запирот на производството на односното работно место. Клаузулата за накнада на штетата се внесува по спогодба на страните а доколку постои одлука од надлежниот министер во смисла на ст. 3 од чл. 12 на уредбата, оваа клаузула се внесува задолжително. Износот на оваа накнада мора да биде во самиот договор определен. Овој износ за поодделен неоправдан изостанок од работа не може да ја премине висината на еднодневната плата по времето за групата на редовната работа од работникот, а вкупниот износ на оваа накнада во еден месец не може да премине 50% од платата по време што би ја имал работникот при исполнувањето на определеното број на работни денови во тој месец.

10. Договорот за работа со работниците од сите категории ќе се склучува по општиот образец што е приложен кон ова напатствие со тоа што работодавачите (претпријатијата), освен елементите што се предвидени во образецот можат да внесуваат и други услови што се специфични за дотичното претпријатие.

11. Наместо регистрацијата на договорите за работа по чл. 7 од Уредбата за заснивање и престанок на работните односи надлежните управи за работна сила на околинскиот народен одбор ќе водат само евиденција на склучените и раскинатите договори за работа по поодделно претпријатие во поодделен месец. Овие податоци управите за работна сила ќе ги добиваат од работодавачите (претпријатијата) што се должни да водат список на склучените и раскинатите договори за работа со назнака на името и презимето на работниците, датата на склучувањето на договорот за работа, срокот на траењето и датата на раскинувањето. Во овој список се внесува и изјавата на работникот за откажувањето на договорот. Работодавачите се должни овие податоци да ги испраќаат до надлежната управа за работна сила најдоцна до 5-от во месецот за минатиот месец. Надзорот над водењето на списоците на склучените и раскинатите договори од страна на работодавачите како и надзорот над правилното спроведување на прописите од глава III од уредбата го вршат органите од инспекцијата на трудот во смисла на прописите од Законот за инспекцијата на трудот.

12. За случаите на самоволно напуштање на работата од точ. 13 од ова напатствие работодавачот е должен за тоа да поднесе пријава до надлежниот извршен одбор на околинскиот народен одбор во срок од три дена од денот кога настанил случајот на самоволното напуштање на работата. Во пријавата треба да се запишат сите лични податоци на работникот

на кое време договорот за работа бил склучен, кога ја напуштил работата работникот самоволно и под какви услови, како и евентуално други податоци што се од интерес за догичниот случај. Со оваа пријава работодавачот треба да ја приложи и работната книшка на односниот работник во која што претходно треба да запише дека работникот го раскинал работниот однос со самоволно напуштање на работата. Доколку комисијата за прекршоци утврди дека не постои самоволно напуштање на работата таа ќе го запише тоа во работната книшка и ќе го препрати соодветното запишување на работодавачот.

Во случај на самоволно напуштање на работата ќе се примени принципот од чл. 28 ст. 1 на уредбата.

Извршните одбори на околските народни одбори должни се во рок од 15 дена од денот на приемот на пријавата за самоволното напуштање на работата да донесат решение за прекршокот.

13. Како самоволно (противзаконито) напуштање на работата се смета изостанокот на работникот од работа непрекинато подолго од 5 дена а за тоа да не го известил работодавачот, освен случаите од чл. 26 на Уредбата за заснивање и престанокот на работните односи, кога работникот може да излезе од работа без претходен отказ.

Самоволно напуштање на работата постои и пред да истече рокот од 5 дена за случај кога работникот изјави односно му стави до знаење на работодавачот дека без негово одобрение ја напушта работата како и во случајот кога работникот, што е во работен однос, се затече на работа кај друг работодавач.

Како самоволно напуштање на работата ќе се смета и случајот кога работникот без оправдани причини не влезе по работа во рокот што е определен во договорот за работа.

14. Работодавачот што ќе прими работници на работа а со нив не склучи писмен договор за работа, како и работодавачот што ќе склучи договор за работа противно на одредбите од чл. 11 и 13 од уредбата, ќе се казни по принципот од точ. 3 на чл. 23 од споменатата уредба.

Самкините од чл. 26 од уредбата ќе се применат и за прекршоците од чл. 31 точ. 3 и 5 и чл. 32 од Уредбата за заснивање и престанокот на работните односи.

15. Со работниците што се навојат сега во работен однос врз основа на усен договор за работа и писмен договор на неопределено време мора веднаш, а најдалеку до 1 март на оваа година, да се склучи писмен договор за работа по принципите од уредбата и по ова напатствије.

Писмените договори за работа што постоат на определено време остануваат во сила. Ако рокот на траењето на овие договори истечува до 1 март 1950 година, а работникот и после тој срок сака да остане во работен однос, со него мора да се склучи договор за работа по принципите на уредбата. Доколку пак, рокот на траењето на вакви договори истечува после 1 март 1950 година, а не ќе бидат откажани на 15 дена пред истекот на рокот на нивното траење договорите се продолжуваат за перану договореното време, но не пократко од 6 односно три месеци, аналогно на чл. 11 од уредбата и од принципите на ова напатствије.

III. РАЗРАБОТКА НА ПЛАНОТ НА ПОТРОШАЧИТЕ НА ОБЕЗБЕДЕНОТО СНАБДУВАЊЕ И ИЗДАВАЊЕ ПОТРОШАЧКИ КАРТИ

1. Врз основа на одобрениот динамичен план на работната сила, годишните квоти на запослениот персонал и прибраните податоци за потрошачите на обезбеденото снабдување што не се во работен однос, Министерството на трговијата и снабдувањето на ФНРЈ разработува на планот на потрошачите на обезбеденото снабдување и го разработува по народни републики, по квартали и месеци.

Планот на потрошачите на обезбеденото снабдување (во натамошниот текст план на потрошачите)

ја содржува вклучно бројната состојба на потрошачите на обезбеденото снабдување и тоа одделно бројната состојба на потрошачите на снабдување со предметите на прехрана а одделно бројната состојба на потрошачите на снабдувањето со текстил и обувки. Како поодделни потрошачи не се превземени на снабдувањето со сите предмети, во бројната состојба на потрошачите на снабдувањето со предметите на прехрана одделно се искажува бројната состојба на потрошачите по поодделни предмети на прехрана (потрошачи што се снабдуваат со житарици, потрошачи што се снабдуваат со маснотии).

Во планот на потрошачите спрема основот на снабдувањето сите потрошачи поделени се на три основни групи (структура на потрошачите) и тоа:

а) потрошачи во работен однос и тоа одделно потрошачи што се запослени во претпријатија, надлежства и установи од сојузно значење, одделно потрошачи што се запослени во претпријатија, надлежства и установи од републичко значење, а одделно потрошачи што се запослени во претпријатија, надлежства и установи од локално значење;

б) потрошачите што не се во работен однос а имаат самостојно право на обезбедено снабдување (носител на правото за снабдување) и тоа со поделба по основите на снабдувањето (пензионери, инвалиди, ученици, студенти итн.);

в) потрошачи што примаат потрошачки карти по основот на роднинството.

Ваква изработен предлог на планот на потрошачите го одобрува Сојузната планска комисија и го испраќа на извршување до Министерството на трговијата и снабдувањето на ФНРЈ.

Сојузните и републичките ресори (министерства, комитети и комисии) ќе испраќаат до Министерството на трговијата и снабдувањето на ФНРЈ и до министерството на трговијата и снабдувањето на народните републики податоци за поодделните категории на потрошачи, што се потребни да се состави планот на потрошачите.

2. Одобрениот план на потрошачите Министерството на трговијата и снабдувањето на ФНРЈ го испраќа до министерствата на трговијата и снабдувањето на народните републики, на начинот што е определен во точката I оддел III од ова напатствије и по истите показатели министерствата на трговијата и снабдувањето на народните републики добивениот план на потрошачи го разработуваат на области, а потоа во соработка со поверенството на трговијата и снабдувањето на обласните народни одбори ги разработуваат обласните квоти на околни и градови.

Ваква изработен план министерството на трговијата и снабдувањето на народната република го испраќа на извршување до извршните одбори на обласните и околските народни одбори.

3. Кога поверенството на трговијата и снабдувањето на околскиот народен одбор прими од министерството на трговијата и снабдувањето на народната република план на потрошачите за односната општина (град) го уредува овој план со податоците на одобрениот динамички планови на работната сила (за претпријатијата) и со годишните квоти на запослениот персонал (за надлежства и установи), со прибрени податоци за потрошачите што примаат потрошачки карти по основот на роднинството и со податоците за потрошачите што не се во работен однос а имаат самостојно право на обезбедено снабдување. Ако бројната состојба на потрошачите по основните групи и по категориите на потрошачите спрема овие податоци се движат во рамките на квотите што се за општината (градо) одобрени со планот на потрошачите што е добивен од Министерството на трговијата и снабдувањето на народната република, извршниот одбор на околскиот народен одбор го прима добивениот план и за тоа го известува поверенството на трговијата и снабдувањето на обласниот народен одбор.

Извршниот одбор на околинскиот народен одбор може да даде забелешки на добивениот план на потрошачите:

а) ако се бројните состојби на потрошачите по основните групи и по категориите на потрошачите спрема податоците што ги утврдило поверенството на трговијата и снабдувањето на околинскиот народен одбор помали или поголеми од бројните состојби по добивениот план на потрошачите;

б) ако вкупните бројни состојби на потрошачите (одделно за текстил и обувки а одделно за поодделни предмети на прехрана) спрема податоците што ги утврдило поверенството на трговијата и снабдувањето на околинскиот народен одбор се помали или поголеми од бројните состојби по добивениот план на потрошачите;

в) ако податоците што ги утврдило поверенството на трговијата и снабдувањето на околинскиот народен одбор и податоците по добивениот план не се сложуваат во разработката по квартали и месеци (несложување во динамиката).

Извршниот одбор на околинскиот народен одбор своите забелешки ги испраќа до поверенството на трговијата и снабдувањето на обласниот народен одбор.

Извршниот одбор на обласниот народен одбор може за поодделна околина (град) да го намали или поголеми бројот на потрошачите што не се во работен однос доколку со тоа не се пречекори вкупниот број на потрошачите што е со планот одобрен за подрачјето на областа. Извршниот одбор на обласниот народен одбор не може да ја менува бројната состојба на потрошачите во работниот однос. За измените на бројот на потрошачите извршниот одбор на обласниот народен одбор ќе го извести министерството на трговијата и снабдувањето на народната република. По потреба министерството на трговијата и снабдувањето на народната република може одобрен број на потрошачи со планот за поодделна област да го намали или намали. Овие намалувања мораат да се движат во границите на вкупниот број на потрошачите што е со планот на потрошачите одобрен за односната народна република.

За случај да Извршниот одбор на околинскиот народен одбор даде забелешки на добивениот план на потрошачите филиалите на Народната банка на ФНРЈ ќе издаваат потрошачки карти во рамките на планот на потрошачите кој што министерството на трговијата и снабдувањето на народната република ги испратило до извршниот одбор на околинскиот народен одбор.

4. Министерството на трговијата и снабдувањето на ФНРЈ испраќа до Главната централа на Народната банка на ФНРЈ квартален план на потрошачи разработен по месеци и по народни републики.

Добивениот план на потрошачите Главната централа на Народната банка на ФНРЈ го испраќа до своите републички центри.

Министерството на трговијата и снабдувањето на народната република испраќа до Централата на Народната банка на ФНРЈ за народната република квартален план на потрошачите за областите, околните и градовите разработен по месеци. Овој план Централата на Народната банка на народната република го испраќа до своите главни филиали и до филиалите.

На начинот што е определен во предните ставови се врши известувањето за сите промени на планот на потрошачите.

5. Сите органи што издаваат потрошачки карти должни се со цел на кревањето на потрошачките карти да состават списоци на потрошачите на прописаниот образец и овие списоци односно рекапитулациони што се составени врз основа на списоците на потрошачите да ги испратат на заверка до поверенството на трговијата и снабдувањето на околинскиот народен одбор на начинот и во сроките што се прописани во напатствието за издавање потрошачки карти и за

правдањето на продадената стока од обезбеденото снабдување („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 60/49).

Претпријатијата, надлештвата и установите што издаваат потрошачки карти состават список на потрошачи во рамките на одобрените месечен динамички план на работната сила (претпријатијата) односно решението за систематизација (надлештва и установи). Во списокот на потрошачите се внесуваат лицата што се дејствително запослени во односот претпријатије, надлештво, установи а тоа само работниците што склучиле писмен договор за работа на начин, што е прописан со Уредбата за устанувањето на работната сила и устанувањето на плановите на работната сила со планот на платниот фонд и со планот на обезбеденото снабдување и службениците за кои што е донесено решение на назначување. Ако претпријатијето (надлештвото, установата) издава потрошачки карти и на членовите од фамилијата на запослените лица, во списокот на потрошачите се внесуваат и членовите на фамилијата доколку тие добиваат потрошачки карти врз основа на родителството и доколку ги исполнуваат условите за превземањето на обезбеденото снабдување (член 16—22 од Уредбата за устанувањето на работната сила и за устанувањето на плановите на работната сила со планот на платниот фонд и со планот на обезбеденото снабдување).

За лицата што ќе се запослат после прописаниот срок за поднесување списоци на потрошачите, а во рамките на одобрените месечен динамички план на работната сила односно на решението за систематизација на запослениот персонал, претпријатијата односно надлештвата и установите сочинуваат дополнителни списоци на потрошачи и овие со рекапитулациони ги поднесуваат на заверка до поверенството на трговијата и снабдувањето на околинскиот народен одбор.

6. Кога поверенството на трговијата и снабдувањето на околинскиот народен одбор ќе го прими списокот на потрошачите, го споредува трикритериот список со податоците од динамичкиот план на работната сила со решението за систематизација на односот претпријатије (надлештво, установи), и врши натамошна проверка на списокот по прописите од Напатствието за издавање потрошачки карти и за правдање на продадената стока од обезбеденото снабдување. После извршената контрола поверенството на трговијата и снабдувањето на околинскиот народен одбор го заверува списокот на потрошачите односно рекапитулацијата, ако бројот на потрошачите во работниот (службеничкиот) однос спрема поднесениот список не го преминува бројот на тие потрошачи по одобрените месечен план на работната сила односно решението за систематизација. За случај бројот на потрошачите спрема поднесениот список на потрошачи да е поголем од бројот што е одобрен со план односно со решението за систематизацијата, поверенството на трговијата и снабдувањето на околинскиот народен одбор ќе одобри да се издадат потрошачки карти само во рамките на квотата што е одобрена со планот т. е. во рамките на бројот на службениците што е одреден со систематизацијата.

Самостојните погонии што се навојат во од околните на чие што подрачје е седиштето на претпријатијето состават одделни списоци на потрошачи во рамките на одобрените месечен динамички план на работната сила за односните погонии. Овие списоци се испраќаат на заверка до поверенството на трговијата и снабдувањето на околинскиот народен одбор на чие што подрачје се навојат погоните.

Заверувањето на списоците на потрошачите што ги поднесуваат месечните народни одбори и други органи што издаваат потрошачки карти се врши по прописите од Напатствието за издавање потрошачки карти и за правдање на продадената стока од обезбеденото снабдување.

При заверката на списоците на потрошачите поверенството на трговијата и снабдувањето на околин-

скиот народен одбор должно е да води сметка вкупниот број на потрошачките спрема поднесените списоци да не ја премине квотата на потрошачките карти што е одобрена со планот за односната околина (град). Поверенството на трговијата и снабдувањето на околскиот (градскиот) народен одбор ќе го заведи списокот на потрошачите со кој што се бараат потрошачките карти за следниот месец само под услов подносителот на списокот да го оправда кај филијалата на Народната банка на ФНРЈ утрошокот на картите за минатиот месец.

7. Ако спрема членот 6 од Уредбата за установавање на работната сила и за ускладување плановите на работната сила со планот на платниот фонд и со планот на обезбеденото снабдување е изменет основниот динамички план на работната сила, поверенството на трговијата и снабдувањето на околскиот народен одбор ќе одобри издавање на потрошачки карти во границите на изменетиот динамички план, а по дејствителната состојба на запослените лица (дополнителен список на потрошачите).

8. Поверенството на трговијата и снабдувањето на околскиот народен одбор должно е најдоцна до 25-иот во месецот да испрати до филијалата на Народната банка на ФНРЈ месечен оперативен план за поделбата на потрошачките карти за следниот месец. Овој план треба да содржи:

а) податоците за бројот на потрошачките карти по категориите кои што во следниот месец (тримесечјето ако се работи за поделбата на потрошачките карти за текстил и обуки) ќе им ги додели на секое поедино претпријатие, (надлештво, установа) и на месниот народен одбор, како и на поедини други органи кои што издаваат потрошачки карти;

б) податоците за вкупниот број на Р карти, Г и Д карти што во следниот месец ќе ги дели на поедино претпријатие (надлештво и установа) на месниот народен одбор, како и на поедини други органи кои што издаваат потрошачки карти;

в) податоците под а) и б) во вкупниот собир за околина (град).

Филијалата на Народната банка на ФНРЈ утврдува да ли се во оперативниот план на поделбата на потрошачките карти внесени сите органи кои што распоредуваат потрошачки карти, а особено да ли се внесени сите претпријатија, надлештва и установи. Во случајот да во оперативниот план не се внесени сите претпријатија, надлештва и установи, филијалата на Народната банка на ФНРЈ ќе го известат за тоа поверенството на трговијата и снабдувањето на околскиот народен одбор и нема да ги издава потрошачките карти по списоците на месните народни одбори и другите органи кои што издаваат потрошачки карти додека не се издадат потрошачки карти за сите претпријатија, надлештва и установи.

9. Филијалата на Народната банка на ФНРЈ издава потрошачки карти исклучително врз основа на списоците на потрошачите односно врз рекапитулацијата на тие списоци што се заверени од поверенството на трговијата и снабдувањето на околскиот народен одбор. При тоа филијалата на Народната банка на ФНРЈ води сметка:

а) бројот на потрошачките карти за лицата во работен однос што им се издаваат на поедино претпријатие, надлештво и установа да не може да ја премине квотата што е одобрена со месечниот динамички план на работната сила (или со измените на тој план аналогно на членот 6 од Уредбата) за претпријатија односно со решението за систематизацијата за надлештвото и установи;

б) вкупниот број на потрошачките карти спрема сите поднесени заверени списоци на потрошачите во поедини месец да не ја премине квотата на потрошачките карти која што за односната околина (град) е одобрена со планот на потрошачите, кој што филијалата го добила од Главната филијала на Народната банка на ФНРЈ освен во случајот во точката 10 од ова напатствие.

10. Во случај кога претпријатието (надлештвото, установата) прими на работа (во служба) нови лица наместо оние на кои што работниот (службеничкиот однос) во текот на месецот му заирел, а во целост ја искористило квотата на потрошачките карти за одредениот месец, претпријатието (надлештвото, установата) може да ги добие потрошачките карти за нови работници (службеници) ако со накнадниот список на потрошачите им го врати на филијалата на Народната банка на ФНРЈ соодветниот број на потрошачките карти, одземени од работниците (службениците) на кои што работниот (службеничкиот) однос им престанал и искористени сразмерно на времето што работниот (службеничкиот) стварно го провел на работа.

За работници (службеници) што се преместуваат по потреба во друго претпријатие (надлештво, установа) било во исто било во друго место (се приложува со накнадниот список на потрошачи доказ за нивниот преместување односно упатување на работа) оти на таквите работници не им се одземаат потрошачките карти туку тие карти важат и во новото место на боработот после заверата на поверенството на трговијата и снабдувањето на околскиот народен одбор во новото место на боработот.

11. Поверенството на трговијата и снабдувањето на околскиот народен одбор и филијалата на Народната банка должни се да дадат одобрување односно да издадат потрошачка карта на лицата што се на болување, опоравок, и на тоа слично, како со нивниот број е надминат бројот на запослениот персонал што е одреден со решението за систематизацијата.

12. До 15 април 1950 година сите надлештва и установи должни се да издадат решение за систематизација на службеничките места. До овој рок потрошачките карти ќе им се издаваат на надлештвата и установите кои што немаат решение за систематизација врз основа на фактичката состојба на запослениот персонал. После овој рок потрошачките карти ќе се издаваат само врз основа на решението за систематизацијата.

13. Во цел на правилна распределба на манипулативната резерва на потрошачките карти по филијалите на Народната банка на ФНРЈ, министерството на трговијата и снабдувањето на народната република ќе ги известат по околните надлежната централа на народната банка на народната република за оперативните промени на динамичките планови на работната сила.

14. Претпријатијата (надлештвата, установите) должни се на поверенството на трговијата и снабдувањето на околскиот народен одбор најдоцна до 8-иот во месецот да им достават следни податоци за движењето на работната сила и персоналот во минатиот месец:

а) бројната состојба на запослените на 1-иот во месецот;

б) бројот на оние што стапиле на работа во текот на месецот;

в) бројот на оние чии што работен однос престанал во текот на месецот;

г) бројната состојба на последниот ден во месецот.

Овие податоци претпријатијата се должни да ги испратат преку своите повисоки органи и до надлежното министерство на трудот а спрема прописите на Министерството на трудот на ФНРЈ.

15. Околската планска комисија, поверенствата на трговијата и снабдувањето, на финансните и на трудот на околскиот народен одбор и филијалата на Народната банка на ФНРЈ должни се редовно а најдоцна до 10-иот во месецот да ги упоредат и контролираат податоците за извршувањето на плановите на работната сила, плановите на запослениот персонал, плановите на платниот фонд со издадените потрошачки карти во минатиот месец.

Раководителите на претпријатијата, надлештвата и установите должни се да обезбедат сите работи во врска со издавањето на потрошачките карти да се вршат правилно и на време. Ако тоа го пропуштат, одговорни се за случајот потрошачите да не добијат потрошачки карти или да не ги добијат на време.

IV. КОНТРОЛА И ЕВИДЕНЦИЈА НА ИЗВРШУВАЊЕТО НА ПЛАНОТ НА ФОНДОТ НА ПЛАТИТЕ

A) Контрола на извршувањето на фондот на платите

AA. Надлежност за извршување на контролата

1) Контролата на извршувањето планот на фондот на платите ќе се спроведува за планот на фондот на платите од државниот и задружниот сектор како и за фондот на платите на општествените организации и нивните претпријатија.

2. Контролата на извршувањето планот на фондот на платите ја вршат:

а) повисоките наредбодавачи, наредбодавачите и шефовите на сметководствата (сметкополагачите) — за планот на фондот на платите на надлежната и установите;

б) директорите и раководителите на сметководството — за планот на фондот на платите на стопанските претпријатија;

в) генералните односно главните директори и раководителите на финансиската служба — за планот на фондот на платите на дирекцијата односно управата и планот на фондот на платите на стопанските претпријатија под нивното раководство; и

г) ресорните министри (повереници), раководителите на финансиската служба и раководителите на групите за плати — за планот на фондот на платите на административно-оперативните раководства и на сите претпријатија што влегуваат во нивна надлежност.

3. Независно од контролата од претходната точка финансиските органи и баните ќе вршат општа контрола на извршувањето плановите на фондот на платите на надлежната, установите и претпријатијата.

4. Контрола на исплатите на личните издатоци кај надлежната и установите ја вршат органите споменати во тач. 2 под а) од ова наредство врз основа на прописите од Уредбата и Правилникот за извршување на буџетот.

5. Контролата на извршувањето фондот на платите од страна на директорите и шефовите на сметководствата во стопанските претпријатија, на финансиските служби на административно-оперативните раководства и на ресорните министерства како и на контролните органи на министерството на финансите и на народните одбори е составен дел од нивната контрола на извршувањето финансискиот план на претпријатијата.

BB. Задача на контролата

6. Задачата на контролата се состои:

а) кај надлежната и установите што се финансираат преку предметка да осигури исплатите на личните издатоци да се движат во границите на благачинскиот план во границите што се утврдени со актот за систематизација, и во рамките на платата и додатоците што одговара на звањето на службеникот;

б) кај стопанските претпријатија сообразно на работењето по принципите на стопанската сметка, да осигурува трошењето на средствата на надниците и платите да се движат во рамките на планираниот фонд на платите, а во сразмера со извршувањето на стопанскиот план на претпријатијата. Задачата на оваа контрола е особено важна и одговорна кај претпријатијата при кои што висината на платите зависи од производствениот учинок. При вршењето на контролата кај вакви претпријатија треба секогаш да се има пред вид дека нејзината цел е да ги одржува односите што се поставени со планот меѓу планот на фондот на платите и обемот на производството. Овој однос може да се смета како нарушен во следните случаи:

аа) кога претпријатието ќе ја оствари својата производствена задача, но трошењето на фондот на платите ја надмине планираниот износ;

бб) кога претпријатието го надмине планираниот обем на производството, но процентот на натфрлувањето на планот на фондот на платите е поголем од

процентот на наголемувањето обемот на производството; и

вв) кога претпријатието не ја оствари производствената задача а процентот на натфрлуваниот фонд на платите е поголем од извршениот процент на производствената задача.

ВВ. Принципи за анализа на извршувањето планот на фондот на платите кај стопанските претпријатија

7. Кај производителните претпријатија пресметката на платите се врши редовно на два начина: по учинок и по време, што зависи од тоа да ли предметката на платите е врзана за извршување на производствената задача или само за временско трзење на работниот однос. Платите по учинокот во структура на цената се јавуваат главно во трошките на изработката, а по времето во погонската и управно-продавната режија.

При контролата на трошењето на фондот на платите мораат посебно да се одредуваат платите што се во непосредна врска со производствената задача, а посебно другите.

Планот на фондот на платите за работниците запослени во производството во однос на вредноста на производството едновременно претставува и план за продуктивноста на работењето изразен во перични показатели. Исполнувањето на планираниот степен на продуктивноста на работењето често пати е врзано за исполнување на една редица организационо-технички мерки, како што се: правилна распределба на работната сила, правилно одредување на нормите, наголемување квалификацијата на работниците, одреден квалитет на материјалот за изработка, намалување на шкартот, возедување на планираната механизација во процесот на производството и слично.

Освен тоа, односот помеѓу планираниот фонд на платите и планираниот просечен број на работниците претставува планирана просечна плата.

Пречекорување планот на фондот на платите на работниците запослени во производството може да настапи како резултат на пореметување на односите утврдени со планот меѓу продуктивноста на работењето и фондот на платите или како резултат на наголемувањето просечната плата преку планираниот износ.

Нарушување односот поставен со план меѓу продуктивноста на работењето и фондот на платите често пати е последица на неисполнувањето на организационо-техничките мерки со кои што ова производство било условено.

Неосновано наголемување на просечната плата најчесто настапува поради произволно наголемување на платните разреди, неискриваа примена на прокуврементите работи и доплати поради напорни услови на работењето, поради неправилно поставење норми и неправилна евиденција на работниот учинок.

Пречекорувањето планот на фондот на платите кај работници и службеници, чии што плати не зависат непосредно од работниот учинок, настапува како последица на неправилно систематизување на персоналот наголемување просечната планирана плата или поради одвишен број на запослениот персонал одошто е планирано.

Задача на контролниот орган е во тоа да утврди да ли во дотичното претпријатие е извршено пречекорување на планот на фондот на платите и кои основни причини довеле до ова пречекорување. За оваа цел треба да се прибираат следните податоци: а) планирано и остварено производство по вредноста; б) број на работниците (работници/дена) што се плаќаат спрема работниот учинок — спрема планот и спрема остварувањето; в) планиран износ на нивните плати и остварување; г) број на лицата што примаат временски плати — спрема планот и спрема остварувањето; д) планиран износ на нивните плати и остварување.

Врз основа на овие податоци треба да се пресметаат основните показатели спрема следните примери:

Р. бр.	Показател	План за месец	Остварување за месец	% на оств.
1	Производство	100,000.000	100,000.000	100
2.	Работници во произв.			
а) број		1.600	1.700	106.2
б) износ на нивните плати		5.120.000	5.440.000	106.2
в) просечна плата		3.200	3.200	
Други запослени пер.				
а) број		130	140	107.7
б) износ на нивните плати		429.000	429.000	107.7
в) просечна плата		3.300	3.300	

Предниот пример покажува претпријатие кај кое што е извршено пречекорување планот на фондот на платите. Оти додека производството е остварено со 100%, фондот на платите е остварен со 106.2% кај работниците запослени во производството односно 107.7% кај другите запослени лица. Основните причини за пречекорувањето во овој случај е неиспитувањето планот на продуктивноста на работењето, а во вториот наголемување бројот на запослените лица преку планираниот.

II пример

Р. бр.	Показател	План за месец	Остварување за месец	% на оств.
1	Производство	100,000.000	103,000.000	103
2.	Работници во произв.			
а) број		1.600	1.600	
б) износ на нивните плати		5.120.000	5.440.000	106.2
в) просечна плата		3.200	3.400	106.2
3 Други запослени лица				
а) број		130	130	
б) износ на нивните плати		429.000	455.000	106
в) просечна плата		3.300	3.500	106

И во овој втор пример имаме пречекорување на фондот на платите, оти додека производството е остварено со 103%, фондот на платите скокнал на 106.2%. Само причината за пречекорувањето не е во неиспитувањето планот на продуктивноста на работењето (која што е дури и наголемена), туку во наголемувањето на просечната плата. Ист е случај и кај другите запослени персонал.

III пример

Р. бр.	Показател	План за месец	Остварување за месец	% на оств.
1	Производство	100,000.000	75,000.000	75
2.	Работници во произв.			
а) број		1.600	1.500	93
б) износ на нивните плати		5.120.000	5.400.000	111
в) просечна плата		3.200	3.600	111
3 Други запослени лица				
а) број		130	130	
б) износ на нивните плати		429.000	429.000	
в) просечна плата		3.300	3.300	

Во овој последен пример имаме пречекорување што дошло како последица на неизвршувањето планот на продуктивноста на работењето со едновременно наголемување на просечната плата.

Во наведените примери како број на работници спрема остварувањето треба да се земе просечниот број, т. е. бројот што ќе се добие кога вкупниот број на работниците (работници-денови) запослени во текот на месецот се подели со бројот на работните де-

нови во тој месец. Во оствареното производство треба да се внесе и вредноста на недовршеното производство бидејќи платите исплатени за ова производство влегуваат во податоците за остварување фондот на платите на претпријатието.

Кога ќе се утврди основната причина за пречекорувањето на фондот на платите потребно е натаму да се бара во организационо-техничкото работење на претпријатието односно во системот на наградувањето на работниците конкретни причини што довеле до пречекорувањето.

Кај платниот фонд на другите лица што се упослени во претпријатието треба подробно да се испита наголемувањето на бројот над планираниот износ. ГГ. Контрола на извршувањето планот на фондот на платите од страна на банката

8. Контролата на банката се врши во моментот на кревањето на готовината за исплата на надниците и платите. Задачата на оваа е да обезбеди дигањето на готовината кај стопанските претпријатија да се движи во границите на планот од фондот на платите и процентот за исполнување на стопанската задача. Кај наддештвата и установите задатак на контролата е да спречи секое исплаќање на средствата за лични издатоци над планираните износи.

9. Како основ на контролата ќе служи кај претпријатието фондот на платите искажан во финансискиот план, а кај наддештвата и установите износот на личните расходи што се предвидени во благаяничкиот план.

10. Планот на фондот на платите на претпријатијата ќе се смета дека е добар и спрема тоа да може да се земе како основ за контрола само под следни услови:

а) да е прикажан на начинот што е прописан во методологијата на планирањето на цените и изработката на финансискиот план;

б) да е заверен од надлежното административно-оперативно раководство;

в) да е разделен по месеци што влегуваат во временскиот раздобје за кое што се поднесува планот; и

г) да е разработен одвоено за секој огранок на претпријатието за кој што се поднесува одделен касен план.

11) Во случајот измените на планот на фондот на платите од страна на надлежниот повисок орган административно-оперативното раководство е должно за тоа да го извести надлежното седиште на банката.

12) Како фонд на платите кај стопанските претпријатија се смета вкупниот искажан износ во финансискиот план (плати од основна и споредна дејност како и примања од фондот на раководството, хонорари и премии).

13) Средствата за надници и плати можат да се издаваат само на сите претпријатија кои што во предвидениот срок ќе поднесат до надлежното седиште на банката план на фондот на платите составен и заверен во смисла на точката 10 од ова напатство.

14) Во поглед на составувањето и поднесувањето на благаяничкиот план во сето ќе се применуваат досегашните прописи.

15) Податоците за планираниот фонд на платите банката ќе ги евидентира на посебен картон на кој што ќе го следи неговото извршување. При ова евидентирање мора да се води сметка за следното:

а) кај производителните претпријатија на картон одделно ќе се евидентираат платите од трошковите на производството, одделно сите други плати заедно и најпосле одделно платите, хонорарите, наградите и премии што се исплатуваат на терет на разни фондови и на име на заштеда;

б) кај трговските претпријатија одделно ќе се евидентираат сите плати заедно, а одделно наградите, хонорарите и премии; и

в) кај административно-оперативното раководство одделно ќе се евидентираат сите плати заедно, а одделно наградите и премии.

16) Кај надлештвата и установите што се финансираат со предметка банките ќе ја даваат готовината што е потребна за исплата само до висината што е предвидена со благаянскиот план.

17) Производителните претпријатија должни се при подигањето на готовината да назначат и требување колку од требуваната сума се бара за исплата на плати и најдоцна колку за исплата на платите, награди, хонорарите и премните што се исплатуваат на терет на разни фондови и на име заштеда. Освен тоа, производителните претпријатија се должни при требувањето на готовината да и поднесат на банката писмена потврда од директорот на претпријатието за процентот на исполнувањето на производствениот план во месецот за кој што исплата на надниците и платите се врши. Во потврдата мора задолжително да се спомене процентот на извршувањето на производствениот план да е утврден врз основа на оперативната евиденција што ја доставило претпријатието до своите повисоки органи и која што го исполнува извршувањето на вкупното производство по вредноста (завршено и незавршено производство).

Трговинските и откупните претпријатија се должни при требувањето на пари да назначат колку од требуваната сума се бара за исплата на плати, а колку за исплата на награди и хонорари. Освен тоа трговинските и откупните претпријатија се должни да и поднесат на банката писмена потврда од директорот на претпријатието за процентот на извршувањето за платот на работниот промет односно на планот на откупот во месецот за кој што се требуваат парите.

18) На производителните претпријатија банката може да им ја исплати готовината за платите на изработката само до износот што му одговара на процентот на исполнувањето на производствената задача. На пример: претпријатието планирало плати на изработка за еден месец во износ од 100.000 динари а ја остварило својата производствена задача во тој месец со 80%. Во тој случај банката може да ја исплати готовината само во износот од 80.000 динари бидејќи таа сума му одговара на процентот на исполнувањето на производствената задача. Другите плати банката може да ги исплатува само до планираниот износ. За исплата на плати, награди, хонорари и премни средствата можат да се даваат само до планираниот износ и под услов за вакви исплати да постои покријке во издвоени средства што се слободни за располагање во таа цел.

Исплати преку процентот на исполнувањето на производствената задача односно преку планот можат да се вршат само по претходно одобрение од надлежниот ресор (поверенство) во согласност со надлежниот финансиски орган. Одобрение односно согласност не е потребна само во тој случај кога процентот на пречекорувањето на планот на фондот на платите, спрема писмената изјава на директорот на претпријатието е понизок и равен на процентот на надминувањето на планот на производството.

На трговинските и откупните претпријатија банката може да им ја исплати готовината за плати до износот кој што му одговара на процентот на исполнувањето на планот на робниот промет односно на процентот на исполнувањето на планот на откупот, а за награди, хонорари и друго важи тоа што е кажано кај производителните претпријатија. Исплатата преку процентот на исполнувањето на планот на робниот промет односно преку планираниот износ за награди и хонорари можат да се вршат по претходно одобрување од надлежниот ресор (поверенство) во согласност со надлежниот финансиски орган. Изузетокот што е пропишан за производителните претпријатија во случајот на надминувањето на производствената задача не се однесува на трговијата.

На административно-оперативните раководства можат да им се издадат средства само до на планот предвидениот износ.

19) Банките мораат да водат сметка средствата за надниците и платите кои што претпријатијата ги имаат

во оглед во својот касен план да бидат во склад со планот на фондот на платите. Ова не значи овие два износа да мораат апсолутно да се поклопуваат. Содржината на касениот план не е иста како и содржината на планот на фондот на платите. Касениот план ја содржи готовината што има да исплати во еден месец на име на платите без оглед за кој месец оваа исплата конкретно се врши. Планот на фондот на платите го содржи износот кој што ќе се исплати за работа што е извршена во еден месец без оглед кога ќе се изврши оваа исплата. Со оглед плаќањето за работа во стопанството да се врши уназад, редовен е случајот дефинитивната пресметка и исплата на надниците и платите за работа што е завршена во текујќиот месец да се врши на почетокот на следниот месец. Спрема тоа, касениот план за еден одреден месец ги содржи редовните средства за дефинитивната исплата на работата што е завршена во минатиот месец и аконтажните на платите за текујќиот месец. Банката секогаш ќе има за секое претпријатие план на фондот на платите за повеќе месеци и ќе може да утврди колку претпријатието просечно ги троши средствата за надниците и платите за еден месец. Овој износ во најголем број случај приближно треба да му одговара на износот од касениот план. Во случај на значителни несогласувања банката ќе бара од претпријатијата потребни објаснувања и ќе ги усвои позначајните отстапувања само доколку претпријатието за тоа наведе објективни причини.

ДД. Надлежниот и постапка за давање согласност во случај на пречекорување на планот на фондот на платите

20) Како надлежен финансиски орган за давање согласност ќе се смета:

- а) повереникот за финансии на обласниот народен одбор — за претпријатија од локално значење;
- б) повереникот за финансии на Автономната покраина (област) за претпријатија од локално и покраинско (обласно) значење;
- в) министерот на финансии на народната република — за претпријатија од републичко значење; и
- г) Министерот на финансии на ФНРЈ — за претпријатијата од сојузно значење.

21) Согласноста на пречекорувањето на планот на фондот на платите може да се дава само доколку ова пречекорување настапило како последица на објективни околности кои што не можеле да се предвидат (недостаток на сировини, материјал, енергија, елементарни непогоди, остварување на законските права на работниците и на тоа слично).

Претпријатијата се должни во своите барања за одобрување на пречекорувањето на платниот фонд да даваат податоци за планираното и оствареното производство по вредноста, планираниот и остварениот број на работниците во производството и вистините планирани и стварни плати и планираната и остварената просечна плата за месецот во кој што настапило пречекорувањето.

Покрај предните податоци претпријатијата мораат да дадат исцрпно образложување за причините на пречекорувањето одделно за секоја дејност во која што настапило пречекорувањето.

22) Во случај кога пречекорувањето на планот на фондот на платите настапило како последица на неисполнување на стопанската задача, надлежниот финансиски орган може, ако за тоа постоат оправдани причини да им даде согласност на конкретните претпријатија за одредено време да се врши исплата на средствата за надници и плати без претходно одобрување, ако разликата во процентот на исполнувањето на стопанската задача и извршувањето на планот на фондот на платите не е поголем од 10%. Ваква претходна согласност не може ни во кој случај да се даде за пречекорување на планираниот износ од фондот на платите.

23) Со членот 9 од Уредбата за усталување на работната сила и за ускладување работната сила со планот на платниот фонд и со планот на обезбедување

Ресор — — — — —
 АОР — — — — —
 Назив на претпријатието, установата,
 седиштето и околицата — — — — —
 Назив на погонот, седиштето и око-
 лијата — — — — —

Образец РС-1 — — — — —
 Народна Република — — — — —

ДИНАМИЧКИ ПЛАН НА РАБОТНАТА СИЛА ЗА 1950 ГОДИНА

Годишен Просек	Јануари	Февру- ари	Март	Април	Мај	Јуни	Јули	Август	Септем.	Октом.	Ноемв.	Декем.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

ЗАБЕЛЕШКА: Рубрика — назив на погонот, седиштето и околицата се повикуваат ако е погонот вои од околицата, каде што е седиштето на претпријатието (точ. 4 од Напатството за спроведување на Уредбата за устанување работната сила и за ускладувањето со пазарите на работната сила со планот на платниот фонд и со планот на обезбеденото снабдување. Рубриката 1 — се добива со делење на собирот на сите месеци со 12.
 Врз основа на чл. 4 односно чл. 6 од Уредбата за устанување работната сила и за ускладувањето плановите на работната сила со планот на платниот фонд и планот на обезбеденото снабдување потврдувам дека динамичкиот план на работната сила (на запослениот персонал) односно измените на динамичкиот план на работната сила (на запослениот персонал) одобрено со решението бр. — — — — — од — — — — — 1950 година

(М. П.)

Потпис на одговорниот раководител.

Ресор — — — — —

Образец РС-2
 Народна Република — — — — —

ДИНАМИЧКИ ПЛАН НА РАБОТНАТА СИЛА

Назив на претпри- јатието — установата и седиште	Околица	Годишен просек	М Е С Е Ц И											
			Јануари	Февру- ари	Март	Април	Мај	Јуни	Јули	Август	Септем- ври	Октом.	Ноемв.	Декем.

Вкупно на територијата НР

Назив на претпријатието, седиштето и околицата —
 Назив на погонот, седиштето и околицата —
 Народна Република

Образец РС — — — — —
 Ресор — АОР — — — — —
 Вид — гранка на дејноста — — —

ДИНАМИЧКИ ПЛАН НА РАБОТНАТА СИЛА ЗА 1950 ГОДИНА

М е с е ц и	Вкупно	Инж. тех. персонал	Админ. персонал	Р А Б О Т Н И Ц И				Ученици	Помош. персонал
				вкупно	квалиф.	полукв.	неквал.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Јануари									
Февруари									
Март									
I квартал									
Април									
Мај									
Јуни									
II квартал									
Јули									
Август									
Септември									
III квартал									
Октомври									
Ноември									
Декември									
IV квартал									
Вкупно									

ЗАБЕЛЕШКА: Рубрика — назив на погонот, седиштето и околицата се пополнува ако е погонот вон од околицата каде што е седиштето на претпријатието (точ. 4 од Напатството за спроведување на Уредбата за устанување и за ускладување работната сила со планот на платниот фонд и со планот на обезбеденото снабдување).

пошто снабдување е прописано дека може повереникот за финансии на обласен народен одбор да дава согласност за пречекорување на планот на фондот на платите во рамките на фондот на платите што е обезбеден во касениот план на околицата, а министерот на финансите на народната република во рамките на фондот на платите што е обезбеден во касениот план на народната република. Овие прописи аналогно ќе се применат и на повереникот за финансии на Автономната покраина (област), кој што ќе дава согласност за претпријатијата од локално значење во рамките на фондот на платите што е обезбеден во касениот план на Автономната покраина (област).

24) Во границите на фондот на платите што е обезбеден во касениот план на околицата односно на народната република е секое пречекорување за кое што постои покријке во касениот план на претпријатијето. Вон од рамките на територијално касениот план излегуваат само оние пречекорувања што бараат согласност на само за извршеното пречекорување на фондот на платите туку едновременно и за зголемувањето на касениот план на претпријатието. Согласноста за пречекорувањето на планот на фондот на платите во овој последен случај може да се даде доколку вакво пречекорување може да се покрие од заштедите остварени во текот и во територијалниот касен план во минатиот месец. Во противречност може да се даде согласност на пречекорување само доколку од повисокиот орган се добие дозвола за зголемување на касениот план во смисла на Напатството за извршување на касениот план.

Б. Евиденција на извршувањето на планот на фондот на платите

25) Евиденцијата за извршувањето планот на фондот на платите ја вдат:

а) поверенствата за финансии на околските (градските) народни одбори за личните издатоци по околскиот (градскиот) буџет и по буџетите на месните народни одбори, за претпријатијата од локално значење (по видовите на дејноста) и за задругите (по видовите на задругите);

б) поверенствата за финансии на покраинскиот и обласниот народен одбор — за личните издатоци по покраинскиот односно обласниот буџет, за претпријатијата од покраинско (обласно) значење (по видовите на дејноста), за личните издатоци по буџетите на околските (градските) и месните народни одбори (по околните — градовите), за претпријатијата од локално значење (по видовите на дејноста и по околните — градовите) и за задругите (по околните);

в) министерствата на финансите на народните републики за личните издатоци по републичкиот буџет за претпријатијата од републичко значење (по административно-оперативните раководства) за личните издатоци по обласните буџети и по буџетите на околските (градските) и месните народни одбори по областите, за претпријатијата од локално значење (по видовите на дејноста и по областите), и за задругите (по областите); и

г) Министерството на финансите на ФНРЈ.

26) Податоците за извршувањето планот на фондот на платите ќе ги испраќаат банките. Податоците го опфаќаат планот и извршувањето.

Главната филијала на народната банка за територијата на области ќе му испрати на поверенството на финансии на обласниот народен одбор покрај податоците за извршувањето на личните издатоци по обласниот буџет податоци за извршување на личните издатоци по буџетите на околските (градските) народни одбори (за секој народен одбор одделно) и податоци за извршувањето на личните издатоци по буџетите на месните народни одбори (собирно по околните).

Централата на народната банка за народната република ќе му испраќа на министерството на финансите на народната република покрај податоци за извршувањето на републичкиот буџет, податоци за извршувањето на личните издатоци по буџетите на Автономната покраина, по областите (по областите), по буџетите на околните (градските) народни одбори (собирно по областите) и по буџетите на месните народни одбори (собирно по областите).

Главната централа на народната банка ќе му испраќа на Министерството на финансите на ФНРЈ податоци за извршувањето на личните издатоци по републичките буџети (по народните републики), по буџетот на Автономната покраина, по областите (собирно по народните републики), по буџетите на околните (градските) народни одбори (собирно по народните републики) и по буџетите на месните народни одбори (собирно по народните републики).

27) Податоците за извршувањето планот на фондот на платите на претпријатијата од локално значење банката ги испраќа до надлежниот финансиски орган и до министерството на финансите на народната република (собирно за целата република). До министерството на финансите банката ќе ги испраќа податоците за пресметките на задружните сојузи и предометките на општествените организации собирно по републиките.

28) Податоците за извршувањето планот на фондот на платите на претпријатијата од локално значење банката ги испраќа собирно по видовите на дејноста до поверенството за финансите на околните (градските) народни одбори. Податоците за задружните банката ги испраќа по видовите на задружните (селански работни задруги, други земјоделски задруги и работничко-службеничко-набавувачко-потрошачки, занаетиски и сите други задруги).

Податоците за извршувањето планот на фондот на платите на претпријатијата од покраинско (обласно) значење банката ги испраќа до поверенството за финансии и до надлежното поверенство и тоа собирно по видовите на дејноста. Во исто време банката му испраќа на поверенството за финансии податоци за извршувањето планот на фондот на платите за претпријатијата од локално значење (по видовите на дејноста и по околните — градовите) и за задружните (по околните — градовите).

Податоците за извршувањето планот на фондот на платите на претпријатијата од републичко значење банката ги испраќа до министерството на финансите на народната република, до ресорниот министерство и до министерството на трудот на народната република по административно-оперативните раководства, собирно за сите претпријатија под исто административно-оперативно раководство. Во исто време банката ги испраќа до министерството на финансии за извршувањето планот на фондот на платите за претпријатијата од покраинско (обласно) значење (по видовите на дејноста и по областите), за претпријатијата од локално значење по видовите на дејноста и по областите и за задружните (по областите).

Податоците за извршувањето планот на фондот на платите за претпријатијата од сојузно значење банката ги испраќа до Стопанскиот совет на Владата на ФНРЈ до Министерството на трудот и до Министерството на финансии на ФНРЈ и до сите ресорни министерства и тоа собирно за сите претпријатија под исто административно-оперативно раководство, а освен тоа и територијално по народните републики. Во исто време банката испраќа до Сојузната планска комисија, до Стопанскиот совет на Владата на ФНРЈ, до Министерството на трудот на ФНРЈ и до Министерството на финансии на ФНРЈ податоците за извршувањето на планот на фондот на платите на претпријатијата од републичко значење по административно-оперативните раководства и по народните републики, податоци за извршувањето планот на фондот на платите на претпријатијата од покраинско и локално значење по видовите на дејноста и по народните републики. Податоците за извршувањето на планот на фондот на платите на претпријатијата од општествените орга-

низации се поднесуваат по народните републики. Податоците за претпријатијата од локално значење банката ќе ги испрати и до Комитетот за локално стопанство и комунални работи на Владата на ФНРЈ.

29) Главната централа на Народната банка ќе испраќа извештај за извршувањето планот на фондот на платите за еден месец најдалеку до 23-иот на следниот месец.

30) Главната централа да би била во можност да ги приспособи и обработи податоците во рокот од претходната точка претпријатијата се должни ликвидацијата на платите за еден одреден месец да ја сивелат до 15-иот на наредниот месец.

V. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

1) Поедини работи во врска со разработката на основниот план на работната сила и планот на запослениот персонал, што се прописани со Уредбата за установање на работната сила и за ускладувањето на плановите на работната сила со планот на платниот фонд и со планот на обезбеденото снабдување како и со она напатствие треба да се извршат во сроковите што ќе ги одреди Сојузната планска комисија.

2) Ова напатствие влегува во сила веднаш.

Бр. 1936

10 февруари 1950 година

Белград

Претседател на Сојузната планска комисија,
Борис Кидрич, с. р.

Министер на трговијата и снабдувањето
на ФНРЈ,

Осман Карабеговиќ, с. р.

Министер на трудот на ФНРЈ.

Љубчо Арсов, с. р.

Го застапува Министерот на финансии
на ФНРЈ Министерот на надворешната
трговија на ФНРЈ

Милентије Поповиќ, с. р.

ОПШТ ОБРАЗЕЦ НА ДОГОВОРОТ ЗА РАБОТА

Во цел на заснивањето на работниот однос, а имајќи во оглед дека со точното одредување на меѓусебните права и обврски на работниците и работодавачите се зајакнува работата што е неопходен услов за извршувањето на Петгодишниот план и изградба на социјализмот во нашата земја во претпријатието

(назив на фирмата — на работодавачот) во (место)

и работникот

(фамилијарно, татково и родено име)

роден

(ден, месец и година)

во

(местото)

со местото на боравањето

кој што има работна книшка (потврда од Управата за работна сила дека до тогаш не бил снабден со работна книшка) бр. — од — 19 — год. склучуваат овој

ДОГОВОР ЗА РАБОТА

I. Работникот се обврзува:

1. — Дека работа на која што е распореден ќе ја врши лично и совесно и дека неоправдано не ќе отстапува од работа за време додека трае договорот.

2. — Дека при вршењето на одредената работа ќе се придржува кон сите налози и напатствија од претставениот старешина (раководител).

3. — Дека ќе работи по

(нормата, бригаден систем)

на работата или по-систем кој што е установа за дотичниот вид на работа) и ќе се заложува за постигнувањето на пописаната норма и прописаниот квалитет.

4. — Дека на претпријатието (на работодавачот) ќе му го наплати делот на губиток во производството што ќе настапи поради неговиот неоправдан изостанок

од работа и тоа во износ од динари —
за секој ден на неоправдан изостанок.

5. — Дека грижливо ќе го чува поверениот му алат, машини, материјал и друг поверен имот на претпријатието (установата), и дека на претпријатието ќе му ја накнади приузрокованата материјална штета по прописите од Уредбата за дисциплинската и материјалната одговорност на работниците во државните претпријатија, надлештва и установи.

6. — Дека за време на работата ќе ги ползува прописаните и постоејќите заштитни облека, обувки, справи и слично и дека после престанокот на работниот однос односно потребата за нивната употреба ќе ги врати.

7. — Дека работата ќе ја врши во прописаното работно време.

8. — Дека во сето ќе се придржува кон прописанот работен ред на претпријатието.

9. —
10. —

II Работодавачот се обврзува:

1. — Работникот да го распореди на работа која што му одговара на неговата стручна квалификација.

2. — На работникот да му ја исплатува платата, додатоките, премии, и другото спрема постоејќите прописи што се однесуваат на дотичната стопанска гранка односно на дотичниот вид на работа.

3. — Спрема работникот да ги изврши обврските што произлегуваат од прописаниот работен ред на претпријатието (установата).

4. —
5. —

III Срокот за траење на договорот:

1. — Овој договор е склучен за време од _____ месеци.

Работникот ќе влезе на работа во претпријатието (установата)

да се воведо датата на влегувањето на работа.

2. — Доколку договорот за работа на 15 дена пред истекот на договорниот срок не биде откажан, истиот се продолжува за првобитниот договорено време.

Доколку вака продолжен договор за работа не се откаже за 15 дена пред неговото истечување се продолжува на неодредено време во кој случај работниот однос може да се раскине под условите кои што важат за откажување на договори за работа склучени на неодредено време, што се предвидени во Уредбата за заснивање и престанокот на работните односи.

3. — На договорните страни им се познати санкциите за прекршокот на прописите на Уредбата за устатнување на работната сила и за ускладувањето на плановите за работната сила со планот на платниот фонд и со планот на обезбеденото снабдување, а особено во случај на самоволно раскинување на работниот однос.

4. — Овој договор е сочинет во еднолични два примерка од кои што еден се наоѓа кај работодавачот а другиот кај работникот.

Во _____ 19__ година

Работник,

Работодавач,

Забелешка: Како обврски на работникот и работодавачот можат да се внесат и други специфични услови за дотичниот претпријатие со кое што се склучува договорот.

107.

Врз основа на чл. 22 од Уредбата за устатнување на работна сила и за ускладување на плановите на работната сила со планот на платниот фонд и со планот на обезбеденото снабдување („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 4/50) прописувам

НАПАТСТВИЕ ЗА НАЧИНОТ КАКО ПОТРОШАЧИТЕ ГО ДОКАЖУВААТ СВОЕТО ПРАВО НА ОБЕЗБЕДЕНО СНАБДУВАЊЕ

1. Основните потрошачки карти за предметите на исхрана се издаваат за еден месец порано (месечни карти). Во поедини гранки на стопанството наместо месечни карти на работниците кои што склучиле договор за работниот однос за време покусо од 3 месеци, можат да се издаваат потрошачки карти за 10 дена однапред (декадни карти).

Основните потрошачки карти за текстил и обувки се издаваат на сите потрошачи за три месеца однапред (тримесечни карти).

2. Работниците, наместениците и службениците добиваат основни потрошачки карти преку претпријатијата, надлештвата и установите во кои што се заносени.

На работниците, службениците и наместениците кои што се заносени во претпријатија (надлештва, установи) кои што имаат помалку од 20 заносени лица, основни потрошачки карти издаваат месните (градските, реонските) народни одбори. Поверенството на трговијата и снабдувањето на околинскиот народен одбор може, во согласност со поверенството на трговијата и снабдувањето на обласниот народен одбор, да одреди да се и на овие потрошачи да им се издаваат основните потрошачки карти преку претпријатијата (надлештва, установи).

Членовите на фамилиите на работниците, службениците и наместениците и на сите други потрошачи основните потрошачки карти им издаваат месните (градските, реонски) народни одбори на чие подрачје живеат.

Во индустриските центри и градови, кои што ги одреди министерот на трговијата и снабдувањето на народните ренублики, претпријатија (надлештва, установи) ќе издаваат основни потрошачки карти како на работниците, службениците и наместениците, кои што се кај нив заносени, така и на членовите од нивната фамилија. Ако работник (службеник, наместеник) живее во домаќинство кој што има земјинен посед, на членовите од фамилијата на такво лице и во тие градови односно центри основните потрошачки карти ќе ги издава народниот одбор на чие подрачје лицата живеат.

Месните (градски, реонски) народни одбори издаваат потрошачки карти на потрошачите непосредно или преку уличните и куќни повереници.

3. Исклучително од одредбата тој. 2 на ова напатствие организациите на инвалидите, пензионери и заедници, како и управите на школите, кои што и досега вршеја распределба на потрошачки карти, можат со дозволение на извршниот одбор на околинскиот народен одбор и натаму да вршат распределба на потрошачки карти.

Ако потрошач кој што добие потрошачки карти преку тие организации односно установи живее во домаќинство кој што има земјинен посед, на членовите од неговата фамилија основните потрошачки карти ќе ги издава месниот (градскиот, реонскиот) народен одбор.

4. Дополнителни потрошачки карти издаваат:

а) на бабите кои од бабата, трудите и на мајките дојки — организите кои што им издаваат основни потрошачки карти;

б) на учениците, новатаците, рационализаторите и на пронајдувачите — претпријатијата, надлештвата и установите каде што тоа својство го добиле;

в) на давачите на крв — центрите и станиците за трансфузија на крв;

г) потрошачки карти за вонредни потреби (ВП) на ратните воени инвалиди — околинските (градските) инвалидски организации;

д) потрошачки карти за вонредни потреби (ВП) на шумските работници — органите кои што им издаваат основни потрошачки карти.

5. Потрошачки карти можат да му се издадат на потрошачот само ако органот кој што издава потрошачки карти (точ. 2, 3, и 4 од ова Напатствие) располага со потребни податоци за својството кое што му дава на потрошачот право на потрошачки карти и податоци кои што служат за оценка да ли потрошачот ги исполнува условите за превземање на обезбедено снабдување прописани со Уредбата за усталување на работна сила и за ускладувањето на плановите за работна сила со планот на платниот фонд и со планот на обезбедено снабдување.

Ако органот кој што издава потрошачки карти не располага со податоци од предниот став, потрошачот е должен да набави на барањето на тој орган и да достави потребни податоци и докази. На потрошачот кој што во одредениот срок не ги достави бараните податоци и докази нема да му се издаде потрошачка карта.

6. Работници, службеници и наместеници кои што живеат во домаќинство кое што не поседува земјиште, а потрошачка карта добиваат преку претпријатијата (надлештва, установи), должни се да поднесат потврда дека домаќинството во кое што живее нема земјиште, а за членовите на својата фамилија, ако примаат и овие потрошачки карти преку претпријатијата (надлештвата, установите), докази за роднинскиот однос, воколку претпријатието (надлештвото, установата) со овие податоци веќе не располага. Покрај тоа за член на фамилијата над 16 години кој што не е на учење треба да се поднесе доказ дека не може да се запосли без штета по фамилијата и домаќинството.

Ако работник (службеник, наместеник) живее во домаќинство кое што нема земјиште, а добива потрошачка карта преку народниот одбор, треба на тој народен одбор да се поднесе потврда за запослењето и да се укаже на податоците (со кои што располага народниот одбор) дека домаќинството во кое што живее нема земјиште. Ако преку истиот народен одбор добиваат потрошачки карти и членовите на работниковата (службениковата, наместениковата) фамилија, треба да му се поднесат на тој народен одбор и докази за роднинскиот однос, а за членот од фамилијата над 16 години кој што не е на учење и потврда дека не може да се запосли без штета на фамилијата и домаќинството.

Ако членовите на фамилијата на работникот (службеникот, наместеникот) не добиваат потрошачки карти преку истиот орган кој што издава потрошачки карти на работникот (службеникот, наместеникот), треба на народниот одбор кој што им издава потрошачки карти да му се поднесе потврда за запослење на носителот правото на снабдување и да се укаже на податоците (со кои што располага народниот одбор) дека домаќинството нема земјиште.

7. Работници, службеници и наместеници кои што живеат во домаќинство, кое што има земја, а потрошачки карти добиваат преку претпријатијата, надлештвата, установите, се должни да поднесат потврда да ли нивното домаќинство дава земјоделски производи во задолжителниот откуп и да ли производи шеќерна репа и уљарици. Ако не добиваат потрошачки карти преку претпријатијата (надлештва, установи), туку од народниот одбор, се должни да му поднесат на народниот одбор потврда за запослењето и да укажат на податоците (со кои што располага народниот одбор) да ли дава нивното домаќинство земјоделски производи во задолжителниот откуп и да ли произведува шеќерна репа и уљарици.

За членовите на својата фамилија воколку тие добиваат потрошачки карти преку истиот народен одбор, кој што му издава потрошачки карти на работникот (службеникот, наместеникот), треба да му се поднесе на тој народен одбор:

а) податоци за големината на обработивата земја кое што ја има домаќинството и да ли домаќинството произведува шеќерна репа и уљарици;

б) податоци за висината на доходот од земјо-

делското производство кој што отпаѓа на еден член од домаќинството годишно;

в) доказ за роднинскиот однос;

г) податоци за тоа да ли во домаќинството има постари членови кои што се способни за работа а не се неопходни за земјоделски работи во самото домаќинство;

д) ако живејат во домаќинство кое што има помалку од 2 ха обработива поврнина, а доходок по член на домаќинството кој што потпаѓа плаќање данок на доходок земјоделски домаќинства изнесува помалку од 3.000 дин. годишно, треба исто така да поднесе податоци за тоа кои предмети на исхрана домаќинството не може да произведува доволно за потребите за исхрана на членовите на домаќинството.

Ако членовите на фамилијата на работникот (службеникот, наместеникот) не добиваат потрошачки карти во истиот народен одбор кој што му издава и потрошачки карти на работникот (службеникот, наместеникот) потребно е покрај доказите и податоците од вториот став да се поднесе и потврда за запослувањето на носителот правото на снабдување.

Ако народниот одбор кој што издава потрошачки карти располага со некои од наведените податоци, не треба да се поднесува потврда, туку само да се укаже на тие податоци.

8. Потрошачите наброени во точ. I под 6. — во Наредбата за одредување потрошачи на кои што им се обезбедува снабдување (лични и фамилијарни пензионери, воени инвалиди и инвалиди на трудот итн.) се должни за себе и за членовите на своите фамилии да му поднесат на органот кој што издава потрошачки карти докази за својството кое што им дава право на потрошачка карта. Покрај тоа се должни да поднесат односно да укажат на сите податоци кои што ги поднесуваат работниците, службениците и наместениците за членовите на својата фамилија по точ. 6 на ова Напатствие ако живеат во домаќинство кое што нема земјишен посед, односно по точ. 7 на ова Напатствие ако живеат во домаќинството кое што има земјишен посед.

Западетните, заботекничарите, носачи, тестераши, таксифоери, киријани, рабари и чистачи на обувки се должни покрај доказите од предниот став да поднесат и доказ дека нивниот доходок по член на домаќинството не преминува 15.000 дин. годишно.

9. Потврда за запослувањето на работниците (службениците, наместениците) им издаваат претпријатијата (надлештвата, установите) во кои што се тие запослени. Во потврдата за запослување на работникот треба да се назначи времето за кое што е склучен договорот за работа.

Месниот (градскиот, реонскиот) народен одбор од подрачјето на кое се наоѓа домаќинството во кое што потрошачот живее издава потврда:

а) за тоа да ли живее потрошачот во домаќинство кое што има земјишен посед и за големината на обработивата поврнина;

б) за тоа да ли дава домаќинството земјоделски производи во задолжителниот откуп и да ли произведува шеќерна репа и уљарици;

в) за снабдееноста на домаќинството со предмети на исхрана кое што домаќинството не може да произведува во доволни количини за подмирување на потребите на исхрана на членовите од домаќинството;

г) за тоа да ли домаќинството што ја поседува земјата има одраснати членови што се способни за работа, а не се неопходни за земјоделските работи во домаќинството, а за домаќинство што не поседува земја — да ли има членови во домаќинството над 16 години што не се на учење, а не можат да се запослат без штета по фамилијата и домаќинството.

Потврда за висината на доходок на земјоделските домаќинства кој што отпаѓа на еден член од домаќинството издава поверенството на финансните на (градскиот — реонскиот) народен одбор на чие што подрачје се наоѓа домаќинството во кое што потрошачот живее. Оваа потврда може да ја издаде и месниот народен одбор, ако располага со потребни по-

датоци. Поради олеснувањето на потрошачите, месниот народен одбор може да бара поверенството на финансните на околинскиот народен одбор на одделен список да им испрати потребни податоци за доходот за потрошачите што живеат на подрачјето од односниот околински народен одбор.

Органите од предните ставови должни се на барање од потрошачите да ги издадат наведените потврди без наплата на такса.

10. При превземањето на обезбедено снабдување секој потрошач е должен на органот кој што му издава потрошачки карти да му поднесе докази и податоци што се прописани со ова напатствие. Натаму поднесувањето на потребните податоци се врши по барање на органот кој што ги издава потрошачките карти, со тоа да потврдата за запослувањето треба да се поднесува редно секој месец.

Оценката за можноста на производството и можноста на снабдувањето по пат на трговијата по врзните цени или по слободно продавање домаќинството што имаат земја како и решение за тоа кои потрошачи ќе се превземаат на обезбедено снабдување и со кои артикли од чл. 16 од Уредбата за устанување на работната сила и за ускладување плановите на работната сила со планот на платниот фонд и планот на обезбеденото снабдување донесува извршниот одбор на месниот народен одбор на своја седница.

11. Потрошачките карти ќе се издаваат на начинот што е прописан во ова напатствие почнувајќи од 1 март 1950 година.

Потрошачите да бидат примиле потрошачка карта редно и на време за месец март 1950 година, потребно е:

а) сите потрошачи најдоцна до 20 февруари 1950 година да ги набават и испратат до органот преку кој што ќе добијат потрошачки карти сите докази и податоци што се прописани со ова напатствие;

б) претпријатијата (надлештва, установи) на членовите кои што ќе добиваат потрошачки карти преку народните одбори да им издадат потврда за запослувањето на носителот на правото на снабдување и потрошачко уверение за месец февруари 1950 година најдоцна до 15 февруари 1950 година.

в) претпријатијата (надлештвата и установите) и месните (градските, реонските) народни одбори да извршат сите потребни работи во врска со требувањето и издавањето на потрошачки карти и требувањето за потрошачки карти да ги поднесат до поверенството на трговијата и снабдувањето на околинскиот (градскиот) народен одбор најдоцна до 23 февруари 1950 година.

г) Во поголемите места, каде расподелбата на потрошачките карти се врши преку уличните и куќните повереници, градските народни одбори ќе одредат:

а) срок до кој што сите потрошачи ќе приспособат и донесат потребни докази и податоци на куќните повереници, а овие на уличните повереници;

б) срок до кој што уличните повереници врз основа на примените документи и податоци ќе сочинат списоци на потрошачите и овие списоци ќе ги поднесат на заверка до повереникот за трговијата и снабдувањето на градскиот (реонскиот) народен одбор.

При одредувањето на овие срокови треба да се води сметка за тоа овие работи да се извршат така поверенствата на трговијата и снабдувањето на (реонските) народни одбори сочинатите списоци на потрошачите да ги испратат до градскиот народен одбор најдоцна до 23 декември 1950 година.

Во местата во кои што потрошачките карти ќе ги издаваат организациите на инвалидите, пензионерите, занаетчиите и управите на школите, при собирањето на потребните докази и податоците и составувањето на требувањата ќе се изврши на начинот предвиден за претпријатијата (установите, надлештвата), со тоа требувањата на потрошачките карти да се испратат до поверенството на трговијата и снабдувањето на околинскиот (градскиот, реонскиот) народен одбор најдоцна до 23 февруари 1950 година.

12. Ова напатствие влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“.

Со денот на влегувањето во сила на ова напатствие престануваат да важат прописите од Правилникот за потрошачките карти („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 26/49), доколку се менуваат со ова напатствие како и другите прописи воопшто со спротивност со ова напатствие.

Бр. 1972

8 февруари 1950 година

Београд

Министер на трговијата и снабдувањето,
на ФНРЈ,

Осман Карабегович, с. р.

108.

Врз основа на чл. 5 ст. 2 од Уредбата за проширување важноста на сојузните прописи за струките на сите државни службеници во Федеративна Народна Република Југославија („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 54/49), прописувам

НАПАТСТИЕ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕТО НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ПРИ- ПРАВНИЧКАТА СЛУЖБА, СТРУЧНИТЕ ИСПИТИ И КУРСЕВИ ЗА СЛУЖБЕНИЦИТЕ ОД ВЕТЕРИНАРНА СТРУКА

Прописите на Правилникот за приправничката служба, стручните испити и курсеви за службениците од ветеринарна струка („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 39/48) ќе се применуваат на сите службеници од ветеринарната струка во Федеративна Народна Република Југославија, придржувајќи се кон ова напатствие.

1. Одредбите за стручните испити (чл. 6, 7, и 8 на правилникот) ќе се применуваат на службениците од ветеринарната струка на народните републики и народните одбори на следен начин:

а) Стручните испити се полагаат во министерството на земјоделството на народната република пред комисијата која што — една за звање помлад ветеринарен помошник, а друга за звање ветеринар — во почетокот на секоја година ја одредува министерот на земјоделството на народната република.

Ако некое министерство на земјоделството на народната република од технички причини (недостиг на испитувачи-стручници, лабораториуми итн.) не би можело да формира нештна комисија, Министерството на земјоделството на ФНРЈ ќе одреди испитна комисија на Министерството на земјоделството на ФНРЈ или која што од комисиите на министерството на земјоделството на народните републики која што ги има сите можности за вршење на испитите или ќе и даде помош на народната република да формира нештна комисија.

б) Претседателот на испитната комисија се именува од службениците на министерството на земјоделството на народната република. Членовите — испитувачи мораат да бидат стручници од ветеринарниот факултет (каде што тој постои), ветеринарни научни установи и министерството на земјоделството на народната република.

в) Деловодјата на испитната комисија одредува раководителот на персоналната служба на министерството на земјоделството на народната република.

Архивата на испитната комисија ја води персоналната служба на министерството за земјоделството на народната република.

II. Програм на предметите од општиот дел на испитот прописува за сите службеници во Федеративна Народна Република Југославија Комитетот за законодавство и изградба на народната власт на Владата на ФНРЈ (чл. 16 од правилникот).

III. Стручна комисија за давање мненија за стекнување звањето постар ветеринарен помошник, ветеринарен советник и повисок ветеринарен советник именува за републичките службеници и службениците на народните одбори министерот на земјоделството на народната република (чл. 27 од правилникот).

IV. Одредбите на правилникот што се однесуваат на курсевите, ќе се применуваат и на курсевите кои што се формираат под министерството на земјоделството на народната република, односно под поверенството за земјоделство на Главниот извршен одбор на На-

родната скупштина на Автономната Покраина Војводина по следниот начин:

а) Наставниот програм од општиот дел на курсот прописува за сите службеници во Федеративна Народна Република Југославија Комитетот за законодавство и изградба на народната власт на Владата на ФНРЈ, а наставниот програм на стручниот дел од курсот прописува Министерот на земјоделството на ФНРЈ (чл. 26 од правилникот).

б) Раководител на курсот и преподавателите од последни предмети одредува министерот на земјоделството на народната република, односно повереникот за земјоделство на Главниот извршен одбор на Народната скупштина на Автономната покраина Војводина.

Трошките за одржување на курсот паѓа на терет на Министерството на земјоделството на народната република, односно на поверенството за земјоделство на Главниот извршен одбор на Народната скупштина на Автономната покраина Војводина. Ако се одржува курсот за потребите само за една установа, трошките ги сноси таа установа (чл. 29 од правилникот).

в) Комисијата за полагање на испитот на крајот на курсот именува министерот на земјоделството на народната република, односно повереникот за земјоделство на Главниот извршен одбор на Народната скупштина на Автономната покраина Војводина (чл. 30 од правилникот).

V. Министерството на земјоделството на народната република може да оснива специјални курсеви за стручно усовршување на ветеринарите, ако има услови за нивното одржување (лабораторијум итн.) Но во случај министерството на земјоделството на народната република да нема потребни услови за оснивање на вакви курсеви, ќе се применува последниот став од чл. 30 на правилникот.

VI. Одлука за ослободувањето да се посетува курсот и од полагање на испитот на крајот на курсот, предвиден во чл. 41 од правилникот, донесува за републичките службеници и службениците од народните одбори министерот на земјоделството на народната република.

VII. Сите други одредби од правилникот ќе се применуваат во потполност и на републичките службеници, односно на службениците од ветеринарна струка на народните одбори.

Бр. 429

28 јануари 1950 година

Белград

Министер на земјоделството на ФНРЈ,
инж. Миљалко Тодоровиќ, с. р.

109.

Врз основа на чл. 84 од Законот за пронајдоците техничките усовршувања („Службен лист ФНРЈ“ бр. 108/48) донесувам

РЕШЕНИЕ

ЗА ФОРМАТА НА РАЦИОНАЛИЗАТОРСКОТО УВЕРЕНИЕ

1) Прописаната форма за рационализаторското уверение се применува на целата територија на Федеративна Народна Република Југославија.

Текстот од единствената форма на рационализаторското уверение, се навојга, во прилогот и е составен дел на ова решение.

2) Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“.

Бр. 2693

31 декември 1949 година

Белград

Претседател

на Сојузната планска комисија и на
Стопанскиот совет на Владата на ФНРЈ,

Борис Кидрич, с. р.

ФЕДЕРАТИВНА НАРОДНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА — ГРБОТ НА ФНРЈ — Рационализаторско УВЕРЕНИЕ

Име _____
занимање _____ од _____
со свој рационализаторски предлог под називот: _____

стекнал право на назив:

РАЦИОНАЛИЗАТОР

и на сите права кои што му припаѓаат по Законот за пронајдоците и техничките усовршувања.

Уверението се издава врз основа на чл. 34, 48 и 81 од Законот за пронајдоците и техничките усовршувања.

Издавател _____
Место _____ Народна Република

Број _____

Дата _____

Потпис,

(М. П.)

110.

Врз основа на чл. 84 од Законот за пронајдоците и техничките усовршувања („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 108/48), донесувам

РЕШЕНИЕ

ЗА ФОРМАТА НА ДИПЛОМАТА ЗА ТЕХНИЧКОТО УНАПРЕДУВАЊЕ—НОВАТОРСТВО

1. Прописаната форма на дипломата за техничкото унапредување—новаторство се применува на целата територија на ФНРЈ.

Текстот на единствената форма на дипломата за техничкото унапредување—новаторство се навојга во прилогот и е составен дел на ова решение.

2. Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“.

Бр. 2692

31 декември 1949 година

Белград

Претседател

на Сојузната планска комисија и на
Стопанскиот совет на Владата на ФНРЈ,

Борис Кидрич, с. р.

ФЕДЕРАТИВНА НАРОДНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА — Грбот на ФНРЈ — НОВАТОРСКА ДИПЛОМА

Име _____
занимање _____ од _____
со свое техничко унапредување — новаторство под
назив: _____

стекнал право на назив:

НОВАТОР

и на сите права кои што му припаѓаат по Законот за пронајдоците и техничкото усовршување.

Дипломата се издава врз основа на чл. 33, 48 и 81 Законот за пронајдоците и техничките усовршувања.

Издавател _____
Место _____ Народна Република

Број _____

Дата _____

(М. П.)

Потпис,

111.

Врз основа на чл. 2 од Уредбата за воспановување на нови групи на работи и платни разреди во постоечките уредби за плати на работниците и учениците во стопанството и за одредување на специјални додатоци за вршење особени работи од 22 октомври 1948 година („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 95/48), а по предлог од Министерот на земјоделството на ФНРЈ и Министерот на трудот на ФНРЈ, донесувам

РЕШЕНИЕ

ЗА ПЛАТИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ВО ЗЕМЈОДЕЛИЕТО НА ДРЖАВНИТЕ ЗЕМЈОДЕЛСКИ ДОБРА

1) Платите на учениците во земјоделството на државните земјоделски добра изнесуваат по работен час:

I	6
II	7
III	9

Во случај на прекинување на работата од чл. 10 од Уредбата за платите на работниците на државните и задружните земјоделски добра, („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 58/48), на ученикот му припаѓа немамалена плата од неговиот разред.

Учениците не можат да работат по работни норми, ниту да бидат плаќани по работниот учинок.

2) Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“, а плаќањето по него ќе се врши од 1 март 1950 година.

Бр. 1362

1 февруари 1950 година

Белград

Претседател
на Стопанскиот совет на Владата на ФНРЈ,
Борис Кидрич, с. р.

Согласни:

Министер на земјоделството на ФНРЈ,
Мијалко Тодорович, с. р.
Министер на трудот на ФНРЈ
Љубчо Арсов, с. р.

112.

Врз основа на чл. 1 од Уредбата за воспановување на нови групи работи и платни разреди во постоечките уредби за платите на работниците и учениците во стопанството и за одредување специјални додатоци за вршење особени работи од 22 октомври 1948 година („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 45/48), а по предлог од Министерот на земјоделството на ФНРЈ, донесувам

РЕШЕНИЕ

ЗА ВОСТАНУВАЊЕ ПЛАТНИ РАЗРЕДИ ЗА УЧЕНИЦИТЕ ВО ЗЕМЈОДЕЛИЕТО НА ДРЖАВНИТЕ ЗЕМЈОДЕЛСКИ ДОБРА

1) Учениците во земјоделството на државните земјоделски добра се распоредуваат во три платни разреди, спрема траењето на учењето. Во I платен разред се распоредуваат учениците до 8 месеци учење, во II платен разред после навршени 8 месеци до навршени 16 месеци учење и во III платен разред после навршени 16 месеци до навршени 24 месеци учење.

2) Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“.

Бр. 7185/49

6 јануари 1950 година

Белград

Министер на трудот на ФНРЈ,
Љубчо Арсов, с. р.

Министер на земјоделството на ФНРЈ,
Мијалко Тодорович, с. р.

113.

Врз основа на чл. 16 ст. 2 од Основната уредба за Генералниот урбанистички план („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 78/49), а во согласност со Претседателот на Сојузната планска комисија, издавам

НАРЕДБА

ЗА ПОСТАПКАТА ПРИ ОДРЕДУВАЊЕТО МЕСТОТО ЗА ОБЕКТите НА КАПИТАЛНАТА ИЗГРАДБА И ОПШТЕСТВЕНИОТ СТАНДАРД (ОД ПОУСКА ЛОКАЦИЈА)

1. Со цел да биде поставането на обектите од капиталната изградба и општествениот стандард во склад со постоечките односно намераваниот генерален урбанистички план на населеното место, инвеститорите се должни пред изградбата на секоја обект да поднесат барање за одредување место за подигање на обектот (од поуска локација) до надлежната комисија.

2. За одредување на поуска локација на обектите од точ. 1 ќе се формираат комисији: републичка при министерството на комуналните работи на народните републики, околиски и градски комисији при извршните одбори на околиските и градските народни одбори.

Во составот на овие комисији влегуваат претставниците на инвеститорите, претставниците на органите на извршниот одбор на околискиот народен одбор, органите на министерството на комуналните работи, органите на ресорот на внатрешните работи (против-авионска заштита), органите на санитарната инспекција, а по потреба и органите од ресорот на водостопанството, електростопанството, железничките, саобраќајот туризмот и угостителството и др.).

3. Барањата за одредувањето на поуските локации, со прописаните технички и економски податоци, за обектите на сојузните и републичките инвеститори, се испраќаат до републичките комисији за одредување на поуските локации при министерството на комуналните работи. Своите барања за одредување на поуски локации инвеститорите ги предаваат на својот ресор, а дојат групно ги испраќа до републичката комисија.

Барањата за одредување на поуска локација за обектите на другите инвеститори се испраќаат до комисиите за одредување на локациите при околиските односно градските народни одбори.

Барањата за одредување поуска локација со прописаните податоци ќе се испраќаат до надлежните комисији најдоцна до 28 февруари на оваа година.

4. Едновременно со барањето за одредување на поуска локација на органите од ресорот на внатрешните работи (против-авионска заштита) се испраќаат одредени податоци спрема постоечките прописи.

5. Републичката комисија за одредување на поуска локација при министерството на комуналните работи може да го пренесе одредувањето на локација за помали обекти на сојузните односно републичките инвеститори, на надлежните околиски односно градски комисији.

6. Надлежната комисија за одредување на поуска локација по разгледувањето дава свој предлог за локацијата на обектот на извршниот одбор на околискиот односно градскиот народен одбор на чие нито подрачје се има намерение обектот да се подигне, и најдоцна за 15 дена по приемот на барањето.

Предлогот на комисијата мора да биде во согласност со постоечките или намераваните генерални урбанистички планови.

7. Извршниот одбор на околискиот односно градскиот народен одбор врз основа на предлозите од комисијата за одредување на поуска локација и комисијата за ревизија на идејниот проект задолжително

издава едновременно со дозволата за градење и ко-
начна одлука за поуската локација.

8. Прз основа на предлогот од комисијата за одре-
дување на поуската локација инвеститорот е должен
да прибере потребни технички податоци за изработка
на ситуациониот план (спрема Привременото напат-
ство за составување програма на градежниот дел на
инвестиционата изградба на проектниот елаборат на
Министерството на градежите на ФНРЈ, бр. 23700 од
23 декември 1948 година).

Одлука на извршниот одбор за локацијата содр-
жи и ситуационен нацрт кој што ја одредува ви-
зината на обектот (габарит) регулациона и градежна
линија (алинеи), како и евентуални резервати на
кои што поддежува градежна парцела (на пр. резерви-
рање приземни простори за потребите на градските
трговински, угостителски или некои други мрежи) кои
што се задолжителни за инвеститорот.

9. Во случај да градежната парцела (земјиште) не
е осигурено, локацијата се дава со обврска на инве-
ститорот да го осигури примениот терен, т.е. да ги
изврши оние работи што се потребни да се извршат да
би можел обектот правилно да се експлоатира (иску-
пување дренажа, изградба на потпорни ѕидови, водо-
вод, канализација, зеленило и тн.).

10. Во случај да инвеститорот одустане од из-
градбата на обектот за кој што добил локација, било
пред било после отпочнувањето на работите, должен
е да во рок од 8 дена од денот кога ја донесол сво-
јата одлука за откажувањето од изградбата да го
известат за тоа извршниот одбор што ја донесол од-
луката за локација.

Доколку изградбата на обектот не започне во
рок една година од донесувањето на одлуката за
одредувањето на поуската локација, одлуката за ло-
кација ја губи важноста.

11. Раководителите или одговорните службеници
што не ќе постапат по прописите од оваа наредба,
ќе се казнат парично до 10.000 динари.

Постапката по прекршоците од оваа наредба ја
водит и решенија во прв степен донесуваат извршни-
те одбори на околските народни одбори.

12. Поблиски прописи за спроведувањето на оваа
наредба ќе донесе Претседателот на Комитетот за ло-
калното стопанство и комуналните работи на Владата
на ФНРЈ.

13. Оваа наредба влегува во сила со денот на
објавувањето во „Службениот лист на Федеративна
Народна Република Југославија“, и важи за 1950 го-
дина.

Бр. 305

7 февруари 1950 година

Белград

Претседател на Комитетот за локалното
стопанство и комуналните работи на
Владата на ФНРЈ,

Љубо Илич, с. р.

Претседател

на Сојузната планска комисија,

Борис Кидрич, с. р.

РАТИФИКАЦИЈАТА НА СВЕТСКАТА ПОШТЕНСКА КОНВЕНЦИЈА ОД СТРАНА НА МЕКСИКО

Француската амбасада во Белград, со своја нота
од 17 јануари 1950 година го известил Министерството
на надворешните работи на Федеративна Народна Ре-
публика Југославија дека на 7 декември 1949 година
е депонован од страна на Мексико ратификациониот

инструмент на Светската поштенска конвенција, Спо-
годбата за поштенските пакети и Спогодбата за от-
купните испратки, потпишана во Париз на 5 јули 1948
година.

Југославенскиот ратификационен инструмент од
Конвенцијата и Спогодбата е депонован на 27 јуни
1948 година а указот за нивната ратификација е обја-
вен во „Службениот лист на ФНРЈ“ бр. 61 од 17 јуни
1948 година.

Бр. 41167. — Од Министерството на надвореш-
ните работи Белград, 25 јануари 1950 година.

ПРОШИРУВАЊЕ ВАЖНОСТА НА ПРОТОКОЛОТ СО КОЈ ШТО СЕ СТАВААТ ПОД МЕГЈУНАРОДНА КОН- ТРОЛА ДРОГИТЕ ШТО НЕ СЕ ОПФАТЕНИ СО КОН- ВЕНЦИЈАТА ОД 13 ЈУЛИ 1931 ГОДИНА ЗА ОГРАНИ- ЧУВАЊЕТО НА ПРОИЗВОДСТВОТО И РЕГУЛИРА- ЊЕТО НА РАСПОДЕЛБАТА НА ОПОЈНИТЕ ДРОГИ, ИЗМЕНАТА СО ПРОТОКОЛОТ ШТО Е ПОТПИСАН ВО ЛЕЖ САКСЕС НА 11 ДЕКЕМВРИ 1946 ГОДИНА НА ФРАНЦУСКАТА ПРЕКУМОРСКА ТЕРИТОРИЈА

Генералниот секретаријат на Обединетите нации,
со своје писмо од 26 октомври 1949 година, го известил
Министерството на надворешните работи на Федера-
тивна Народна Република Југославија дека на 15 сеп-
тември 1949 година Француската влада го нотификува
проширувањето важноста на Протоколот со кој што се
ставаат под меѓународна контрола дрогите што не се
опфатени со Конвенцијата од 13 јули 1931 година за
ограничувањето производство, и регулирањето на
распodelбата на опојните дроги, измената со Прото-
колот кој што е потпишан во Леж Саксес на 11 де-
кември 1946 година, потпишан во Париз на 19 ноември
1948 година на следни Француски прекуморски тери-
тории: Нови Хебриди, под француско-енгелеска управа;
Алжир; прекуморски департмани Гваделупа, Гвијана
Мартиник, Реинион — прекуморски територии: Фран-
цуска Западна Африка, Француска Екваториална Афри-
ка, Француска Сомалија, Мадагаскар и припадјиките
области, Остров Коморо, Француските поседи во Ин-
дија, Нова Каледонија, и припадјиките им области,
Француските поседи во Океанија, Свети Петар и Ми-
келон, Тунис и Мароко (Француска зона) Того, и Ка-
мерун, под француската администрација.

Југославенскиот ратификационен инструмент од
овој протокол е депонован на 10 јуни 1949 година, а
Протоколот е објавен во „Службениот лист на ФНРЈ“
бр. 41 од 14 мај 1949 година.

Бр. 421792. — Од Министерството на надвореш-
ните работи, Белград, 26 јануари 1950 година.

ОТКАЗ ОД СТРАНА НА ФРАНЦУСКАТА КОНВЕН- ЦИЈА ЗА ФИЛОКСЕРИ

Швајцарското посланство во Белград, со своја
нота од 20 јануари 1950 година го известил Министер-
ството на надворешните работи на Федеративна На-
родна Република Југославија дека на 22 декември
1949 година, Француската влада го нотифицира сво-
јот отказ од Конвенцијата за филосера, потпишана во
Берн на 3 ноември 1884 година а Конвенцијата е об-
јавена во „Српските новини“ бр. 146 од 4 јули 1884
година.

Кралевината Србија пристапи кон оваа Конвенци-
ја со законот од 27 јуни 1884 година. Конвенцијата е
објавена во „Српските новини“ бр. 146 од 4 јули 1884
година.

Бр. 41254. — Од Министерството на надвореш-
ните работи, Белград 30 јануари 1950 година.

УКАЗИ

Врз основа на чл. 74 точ. 10 од Уставот на ФНРЈ, а на предлог од Владата на ФНРЈ, Президиумот на Народната скупштина на Федеративна Народна Република Југославија донесува

УКАЗ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НА НОВ И ОДЗИВАЊЕ НА ДОСЕГАШНИОТ ИЗВОНРЕДЕН ПРАТЕНИК И ОПОЛНОМОШЕН МИНИСТЕР НА ФНРЈ ВО БРИСЕЛ

Се одзива и разрешува од должноста Гјургјев Драгутин досегашен извонреден пратеник и ополномошен Министер на ФНРЈ во Брисел.

Се назначува за извонреден пратеник и ополномошен Министер на ФНРЈ во Брисел Латинович Лазар, ополномошен Министер, на Министерството на надворешните работи.

Министерот на надворешните работи ќе го изврши овој указ.

У. бр. 66

25 јануари 1950 година

Белград

Президиум на Народната скупштина на Федеративна Народна Република Југославија
Го застапува Секретарот
Потпретседател, Претседател,
Моша Пијаде, с. р. др Иван Рибар, с. р.

ЗАПИСНИК

ОД I СЕДНИЦА НА V ВОНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА СОЈУЗНОТО ВЕКЈЕ НА НАРОДНАТА СКУПШТИНА НА ФНРЈ, ОДРЖАНА НА 20 ЈАНУАРИ 1950 ГОДИНА ВО БЕЛГРАД

Претседавал Претседателот Владимир Симич.

Секретар Вида Томшич.

Претседателот Владимир Симич ја отвора I седница во 17,15 часот и го чита Указот на Президиумот на Народната скупштина на ФНРЈ за свикнувањето на Народната скупштина во V вонредно заседание за 20 јануари 1950 година.

Читањето на овој указ сите присутни народни пратеници го сослушаа стоејќи.

Се соопштува дека Владата на ФНРЈ му поднела на Сојузното векје на решавање: Предлог на законот за социјалното осигурување на работниците и службениците и нивните фамилии; Предлогот на законот за избирање на народните пратеници за народната скупштина на ФНРЈ (Сојузното векје и Векјето на народите); Предлог на законот за измени и дополненија на Законот за војните воени инвалиди; Предлогот на законот за измени и дополненија на Законот за војните судови; Предлогот на законот за установување на знамето на трговската морнарица и бродарството на внатрешната пловидба на ФНРЈ; Предлог на Општиот закон за морскиот риболов; Предлогот на Законот за опојните дроги; Предлогот на законот за измени и дополненија на Законот за државните службеници; Предлогот на законот за измени и дополненија на Основниот закон за прекршоците; Предлогот на законот за поштенско-телеграфско-телефонската тарифа и Предлогот на Општиот закон за државната архива.

Претседателот објавува дека сите овие законски предлози во смисла на Пословникот биле упатени до Законодавниот одбор на претрес и дека одборот по нив поднел свој извештај. Овие извештаи се отпечатени и разделени на народните пратеници, а ќе се стават на дневен ред кога Векјето за тоа донесе своја одлука.

Натаму се соопштува дека Владата на ФНРЈ и го поддала на Народната скупштина на решавање Предлогот на законот за измена бројот на жителите на кои што се избира по еден пратеник за Сојузното векје на Народната скупштина на ФНРЈ по чл. 53 од Уставот на ФНРЈ.

Во смисла на ст. 3 чл. 72 од Уставот Векјето, гласајќи со дигање на раце, едногласно одлучува да пристапи кон решавањето на овој предлог и на пред-

логот од Претседателот го упатува овој предлог на претрес до Законодавниот одбор.

Се соопштува дека Президиумот на Народната скупштина на ФНРЈ ја испратил до Сојузното векје потврдата за Указот за разрешување од должноста Министерот — Претседател на Комитетот за водостопанството на Владата на ФНРЈ Бане Андреев.

Претседателот соопштува дека во смисла на Пословникот потврдата на овој указ ќе се стави на дневен ред на заедничката седница на обата Векја.

Векјето им одобрува по три дена отсуство поради болест и хитни службени работи на народните пратеници: Етхем Побрич, Живан Василевич, Стева Зечевич, Милоје Антич Леш Акиф Мустафа, Мирко Крчиќ, Лаври Кухар, др Светозар Ритига, Антун Бабиќ, Иван Гранѓа, Момчило Маркович и на Божидара — Кика Дамјанович.

Се преминува на дневниот ред: Утврдување на дневниот ред:

Претседателот предложува за дневен ред:

1) Претрес на Предлогот на законот за социјалното осигурување на работниците, службениците и нивните фамилии;

2) Претрес на Предлогот на Законот за измена бројот на жителите на кои што се избира по еден пратеник за Сојузното векје на Народната скупштина на ФНРЈ по чл. 53 од Уставот на ФНРЈ;

3) Претрес на Предлогот на законот за избирање на народните пратеници за Народната скупштина на ФНРЈ (Сојузно векје и Векје на народите);

4) Претрес на предлогот на законот за измени и дополненија на Законот за војните воени инвалиди;

5) Претрес на предлогот на законот за измени и дополненија на војните судови;

6) Претрес на предлогот на законот за установување на знамето на трговската морнарица и бродарството на внатрешна пловидба на ФНРЈ;

7) Претрес на Предлогот на општиот закон за морскиот риболов;

8) Претрес на Предлогот на законот за опојните дроги;

9) Претрес на Предлогот на Законот за измени и дополненија на Законот за државните службеници;

10) Претрес на предлогот на законот за измени и дополненија на Основниот закон за прекршоците;

11) Претрес на Предлогот на законот за поштенско-телеграфско-телефонските тарифи; и

12) Претрес на предлогот на општиот закон на државната архива.

Векјето едногласно го усвои предложенниот дневен ред, па Претседателот им предложи — Општиот претрес на Предлогот на Законот за социјалното осигурување на работниците, службениците и нивните фамилии и Предлогот на законот за избирање на народните пратеници за Народната скупштина на ФНРЈ (Сојузното векје и Векјето на народите) да се изврши на заедничката седница дека и Векјето на народите е донело таква одлука.

Векјето едногласно го усвои овој предлог, па Претседателот ја заклучува седницата во 17,30 часот а идната ја закажува за сабота, на 21 јануари 1950 година, во 17 часот со утврден дневен ред.

20 јануари 1950 година

Белград

Секретар, Претседател,
Вида Томшич, с. р. на Сојузното векје,
Владимир Симич, с. р.

ЗАПИСНИК

НА I СЕДНИЦА ОД V ВОНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА ВЕКЈЕТО НА НАРОДИТЕ НА НАРОДНАТА СКУПШТИНА НА ФНРЈ, ОДРЖАНА НА 20 ЈАНУАРИ 1950 ГОДИНА ВО БЕЛГРАД

Претседаваше Претседателот Јосип Видмар.

Секретар Михајло Грбиќ.

Претседателот Јосип Видмар ја отвора I седница од V вонредно заседание во 17,10 часот и го чита Указот на Президиумот на Народната скупштина на

ФНРЈ за свикнувањето на Народната скупштина во V вонредно заседание за 20 јануари 1950 година.

Пите пријатни народни пратеници го сослушаа читането на Указот стоејќи.

Претседателот му соопштува на Векјето дека Владата на ФНРЈ во смисла на членот 68 од Уставот, му доставила на Векјето на народите на решавање: Предлог на Законот за социјално осигурување на работниците и службениците и нивните фамилии; Предлог на законот за избирање на народни пратеници за Народната скупштина на ФНРЈ (за Сојузното векје и Векјето на народите); Предлог на законот за измените и дополненијата на законот за ратните воени инвалиди од 25 мај 1946 година дополнениот и изменетиот Закон за измените и дополненијата на Законот за ратните воени инвалиди од 27 ноември 1947 година; Предлог на законот за измените и дополненијата на Законот за воените судови; Предлог на Законот за воспоставување знаме на трговската морнарица и бродарството на внатрешна пловидба на ФНРЈ; Предлог на општиот закон за морскиот риболов; Предлог на законот за опојни дроги; Предлог на законот за измените и дополненијата на Законот за државните службеници; Предлог на законот за измени и дополненијата на Основниот закон за прекршоци; Предлог на законот за поштенско-телеграфско-телефонската тарифа и Предлог на општиот закон за државните архиви.

Се соопштува дека сите овие законски предлози, во смисла на одредбите од Пословникот на Векјето на народите, се упатени на Законодавниот одбор на решавање. Исто така се соопштува дека Законодавниот одбор му ги поднел на Векјето своите извештаи кои што се отпечатени и со законските предлози се разделени на народните пратеници и дека ќе бидат ставени на дневниот ред кога за тоа ќе донесе одлука Векјето.

Претседателот понатаму соопштува дека Владата на ФНРЈ му поднела на Векјето на народите Предлог на законот за измени на бројот на населението на кое што се избира еден пратеник на Сојузното векје на Народната скупштина на ФНРЈ по членот 53 од Уставот на ФНРЈ.

Одкога претседателот Видмар го прочита овој законски предлог, Векјето одлучи, во смисла на членот 72, од Уставот, гласајќи со дигање на рака, да се пристапи кон решавање по овој предлог, и претседателот соопштува дека овој законски предлог ќе биде доставен на Законодавниот одбор на претрес.

Се соопштува дека Президиумот на Народната скупштина на ФНРЈ му достави на Векјето на народите на потврда Указ бр. 48/50 донесен во времето помеѓу VII редовно и V вонредно заседание на Народната скупштина на ФНРЈ. Потврда на овој указ, во смисла на Пословникот, ќе се стави на дневниот ред на заедничката седница на Векјето на народите и на Сојузното векје.

Векјето го усвојува предлогот дека претресот на Предлогот на законот за социјалното осигурување на работниците и службениците и на нивните фамилии и претрес на Предлогот на законот за избирање на народните пратеници за Народната скупштина на ФНРЈ (на Сојузното векје и Векјето на народите) се изврши на заедничката седница на обата дома на Народната скупштина на ФНРЈ.

Претседателот соопштува дека оваа заедничка седница ќе се одржи на 20 јануари 1950 година во 18 часот.

Се соопштуваат молбите на народните пратеници за отсуствие и боловање и на предлог на Претседателот на Векјето им се одобрува по четири дена отсуство на народните пратеници: Анте Бабиќ, Јоца Рајкович, Кериме Мучи, Михајло Апостолски, Хавзи Сулејман, Живојин Кјурчин, Добривоје Радосављевич, Петар Матич, Стане Кавчиќ и на Едвард Коцбек.

На предлог на Претседателот на Векјето се усвојува дневниот ред за идната седница:

1) гласање за Предлогот на законот за социјално осигурување на работниците и службениците и на нивните фамилии;

2) претрес на Предлогот на законот за измени на бројот на населението на кој што се избира еден пратеник на Сојузното векје на Народната скупштина на ФНРЈ по чл. 53 од Уставот на ФНРЈ;

3) гласање за Предлогот на законот за избирање на народни пратеници за Народната скупштина на ФНРЈ (на Сојузното векје и Векјето на народите);

4) претрес на Предлогот на законот за измени и дополненијата на Законот за ратните воени инвалиди;

5) претрес на Предлогот од законот за измени и дополненијата од Законот за војните судови;

6) претрес на Предлогот од законот за воспоставување знаме на трговската морнарица и бродарство на внатрешната пловидба на ФНРЈ;

7) претрес на Предлогот на Општиот закон за морскиот риболов;

8) претрес на Предлогот од законот за опојни дроги;

9) претрес на Предлогот од законот за измени и дополненијата на Законот за државните службеници;

10) претрес на Предлогот од законот за измени и дополненијата на Основниот закон за прекршоци;

11) претрес на Предлогот од законот за поштенско-телеграфско-телефонските тарифи;

12) претрес на Предлогот од Општиот закон за државните архиви.

Претседателот Јосип Видмар ја заклучува седницата во 17,30 часот, а идната ја закажува во сабота 21 јануари 1950 година по 17 часот со утврден деневен ред.

20 јануари 1950 година

Белград

Секретар,
Михаило Грбиќ, с. р.

Претседател,
Јосип Видмар, с. р.

ЗАПИСНИК

ОД ЗАЕДНИЧКА СЕДНИЦА НА V ВОНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА СОЈУЗНОТО ВЕКЈЕ И ВЕКЈЕТО НА НАРОДИТЕ НА НАРОДНАТА СКУПШТИНА НА ФНРЈ ОДРЖАНА НА 20 ЈАНУАРИ 1950 ГОДИНА ВО БЕЛГРАД

Претседаваше Претседателот на Векјето на народите Јосип Видмар.

Секретар на Векјето на народите Михаило Грбиќ. Претседавајќиот ја отвора седницата во 18 часот.

Скупштината го утврдува дневниот ред: претрес на Предлогот од законот за социјално осигурување на работниците и службениците и нивните фамилии.

Одкога известителот на Законодавниот одбор на Сојузното векје др Јерко Радмиловиќ и известителот на Законодавниот одбор на Векјето на народите др Бранко Чубриловиќ ги соопштија одборските извештаи, го даде своето експозе за овој законски предлог Министерот на трудот на ФНРЈ Љубчо Арсов, потоа претседавајќиот, во согласност со Скупштината ја заклучува седницата во 20 часот, а идната ја закажува за сабота, 21 јануари 1950 година во 9 часа, со дневен ред: продолжение на претресот на Предлогот од законот за социјалното осигурување на работниците и службениците и нивните фамилии.

20 јануари 1950 година

Белград

Секретар,
Михаило Грбиќ, с. р.

Претседател,
Владимир Симич, с. р.

ЗАПИСНИК

ОД ЗАЕДНИЧКА СЕДНИЦА НА V ВОНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА СОЈУЗНОТО ВЕКЈЕ И ВЕКЈЕТО НА НАРОДИТЕ НА НАРОДНАТА СКУПШТИНА НА ФНРЈ ОДРЖАНА НА 21 ЈАНУАРИ 1950 ГОДИНА ВО БЕЛГРАД

Претседавал Претседателот на Сојузното векје Јосип Видмар.

Секретар на Сојузното векје Вида Томичиќ

Претседавајќиот ја отвара седницата во 9,15 часот.

Прочитаниот записник од I седница Народната скупштина го прими без забелешка па се преминува на дневен ред: Продолжување претресот на Предлогот на Законот за социјалното осигурување на работниците и службениците и нивните фамилии.

Зборуваа Ѓуро Салај „за“, Алекса Томич „за“, др Јанко Радмиловиќ „за“ Јоза Миливојевиќ „за“ и Пепица Кардељ „за“ па претседавајќиот објави дека е претресот на овој законски предлог довршен и ја заклучува седницата во 11 часа со тоа идната седница ќе биде закажана спрема потреба.

21 јануари 1950 година

Белград

Секретар,
Вида Томичиќ, с. р.

Претседател на Векјето
на народите,
Јосип Видмар, с. р.

ЗАПИСНИК

ОД II СЕДНИЦА НА V ВОПРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА
СОЈУЗНОТО ВЕКЈЕ НА НАРОДНАТА СКУПШТИНА
НА ФНРЈ, ОДРЖАНА НА 21 ЈАНУАРИ 1950 ГОДИНА
ВО БЕЛГРАД

Претседавал претседателот Владимир Симич.

Секретар Вида Томичиќ.

Претседателот ја отвора II седница во 17,15 часот. Записникот од I седница на V вонредно заседание од 20 јануари 1950 година Векјето го прими без забелешка.

Се соопштува дека Владата на ФНРЈ му ја поддала на Сојузното векје потврдата на уредбите што се донесени во времето помеѓу VIII редовно заседание и V вонредно заседание на Народната скупштина на ФНРЈ.

По предлог на претседателот Векјето едногласно ја прими потврдата за овие уредби.

Се соопштува дека Законодавниот одбор му поддал на Сојузното векје на решавање извештај на Предлогот на Законот за измена бројот на жителите на кој што ќе се избира по еден пратеник за Сојузното векје на Народната скупштина на ФНРЈ по чл. 53 од Уставот на ФНРЈ.

Векјето им одобрува отсуство од V вонредно заседание поради болест и хитни службени работи на народните пратеници: на Миливоје Радовановиќ, Васил Ѓорговски, Павле Јовичевиќ, Мемет Швајќиќ, Ѓока Пајковиќ, Нимани Џавид, Јоза-Бакрач и на Душан Грк.

Се преминува на повата точка од дневниот ред: Претрес на Предлогот на Законот за социјалното осигурување на работниците и службениците и нивните фамилии.

Претседателот соопштува дека претресот на овој предлог е довршен на заедничката седница, и како нема предлог за читање на текстот се пристапува кон гласањето.

Гласајќи со дигање на раце Векјето едногласно го усвои овој законски предлог и го упатува до Векјето на народите на решавање.

Се преминува на втората точка од дневниот ред: Претрес на Предлогот на законот за измена бројот на жителите на кој што се избира по еден пратеник за Сојузното векје на Народната скупштина на ФНРЈ по чл. 53 од Уставот на ФНРЈ.

Откога известителот Моша Пијаде го соопшти одборскиот извештај, се пристапи кон гласањето.

Се гласа со дигање на раце. Откога ги изброи присутните народни пратеници Претседателот објавува дека гласале 211 народни пратеници и дека сите гласале „за“, со што овој законски предлог во Сојузното векје конечно е усвоен оти за неговото прифаќање по чл. 72 ст. 4 од Уставот се бара мнозинство од вкупниот број на пратениците на Сојузното векје а тај број изнесува 181.

Натаму претседателот соопштува дека е известен дека и Векјето на народите усвоило, истоветен текст од овој законски предлог, па го стапа овој извештај на гласање. Како Векјето го прима овој извештај Претседателот објавува дека Народната скупштина на ФНРЈ конечно го прими Законот за измените на бројот на жителството на кој што се избира еден пратеник на Сојузното векје на Народната скупштина на ФНРЈ спрема чл. 53 од Уставот на ФНРЈ и дека овој закон во смисла на Уставот ќе биде прогласен на заедничката седница од обата Дома која што ќе се одржи во 18 часот.

Поради прогласувањето на овој закон и поради претресувањето на Предлогот на законот за избирање на народните пратеници за Народната скупштина на ФНРЈ (Сојузното векје и Векјето на народите), кој што по одлуката на обата векја треба да се претресува на заедничка седница, Претседателот со пристапкот на Векјето ја заклучува седницата во 17,30 часот и објавува дека идната седница ќе биде после заклучената заедничка седница а часот на почетокот ќе се објави на заедничката седница. На таа седница ќе се продолжи утврдувањето дневен ред на Сојузното векје.

21 јануари 1950 година

Белград

Секретар,
Вида Томичиќ, с. р.

Претседател
на Сојузното векје,
Владимир Симич, с. р.

ЗАПИСНИК

НА II СЕДНИЦА НА V ВОПРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА
ВЕКЈЕТО НА НАРОДИТЕ НА НАРОДНАТА СКУПШТИНА
НА ФНРЈ, ОДРЖАНА НА 21 ЈАНУАРИ 1950
ГОДИНА ВО БЕЛГРАД

Претседавал Претседателот Јосип Видмар.

Секретар Јоза Миливојевиќ.

Претседавајќиот ја отвара заедничката седница во 17,10 часот.

Прочитаниот записник од минатата седница Векјето го прими без забелешка.

Пред преминувањето на дневниот ред Претседателот соопштува дека Владата на ФНРЈ му поддала на Векјето на народите на потврда уредбите што се донесени во времето помеѓу VIII редовно и V вонредно заседание на Народната скупштина на ФНРЈ.

На предлог од Претседателот Векјето ја усвои одлуката за потврдата на овие уредби.

Претседателот натаму им соопштува дека законодавниот одбор на Векјето на народите му поднесе на Векјето извештај за последниот на Законот за измена на бројот на жителите на кои што се избира по еден народен пратеник за Сојузното векје на Народната скупштина на ФНРЈ, по чл. 53 од Уставот на ФНРЈ.

Се соопштува дека Административниот одбор на Векјето на народите му поднеса на Векјето извештај за сметководствено-благајничкото работење по буџетот на Векјето на народите за годините 1948 и 1949.

Како известителот на Административниот одбор др Ѓорѓи Гаврилоски го прочита одборскиот извештај, а како никој не се јави за збор Векјето гласајќи со дигање на раце едногласно го усвои овој извештај.

Се соопштуваат молбите на народните пратеници за отсуство и бодување и на предлог од Претседателот на Векјето им се одобрува по четири дена отсуство на народните пратеници Анка Берес, Никола Пешев, Душан Васиљевиќ, Швекет Маглајски и Венко Марковски.

Се преминува на првата точка од дневниот ред гласање за Предлогот на Законот за социјалното осигурување на работниците и службениците и нивните фамилии. Гласајќи со дигање на раце Векјето го едногласно усвои овој законски предлог па Претседателот објавува дека во смисла на Пословникот на Векјето на народите ќе го испрати на Сојузното векје на решавање.

Се преминува на другата точка од дневниот ред: претрес на Предлогот на Законот за измена на бројот на жителите на кој што се избира еден пратеник на Сојузното веќе на Народната скупштина на ФНРЈ по чл. 53 од Уставот на ФНРЈ.

Како известителот Нинко Петровиќ го прочита и образложни одборскиот извештај, а како никој не се јави за збор претседателот во смисла на чл. 72 од Уставот го става овој законски предлог на гласање.

После пребројувањето а гласајќи со дигање рака Веќето го усвои овој законски предлог со 118 гласа. Што значи дека е гласало повеќе од половината од вкупниот број на пратениците на Веќето на народите. По тоа Претседателот објавува дека овој законски предлог во Веќето на народите е конечно усвоен.

По тоа претседателот им соопштува дека и Сојузното веќе ги примило истоветниот текст од овој законски предлог, спрема тоа Народната скупштина на ФНРЈ конечно го усвои овој закон, кој што спрема вториот член ќе биде прогласен на заедничката седница на обата дома на Народната скупштина на ФНРЈ, а која што е закажана во 18 часа на 21 јануари 1950 година.

Претседателот со одобрение од Веќето на народите ја заклучува седницата во 17,30 часот дека идната седница ќе биде закажана спрема потреба.

21 јануари 1950 година

Белград

Секретар,
Јоза Миливојевиќ, с. р.

Претседател,
Јосип Видмар, с. р.

ЗАПИСНИК

ЗА III ЗАЕДНИЧКА СЕДНИЦА ОД V ВОНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА СОЈУЗНОТО ВЕКЈЕ И ВЕКЈЕТО НА НАРОДИТЕ НА НАРОДНАТА СКУПШТИНА НА ФНРЈ, ОДРЖАНА НА 21 ЈАНУАРИ 1950 ГОДИНА ВО БЕЛГРАД

Претседавал Претседателот на Веќето на народите Јосип Видмар.

Секретар на Веќето на народите Јоза Миливојевиќ. Претседавајќиот ја отвара III седница во 18 часа. Прочитаниот записник од II заедничка седница на народната скупштина се прима без забелешка.

Се пристапува на прогласувањето на Законот за измените на бројот на жителите кои што ќе избираат еден пратеник за Сојузното веќе на народната скупштина на ФНРЈ по чл. 53 од Уставот.

Гласајќи со дигање рака, Народната скупштина едногласно ја усвои следната одлука:

„Народната скупштина, на заедничката седница на своите домови, Сојузното веќе и Веќето на народите

О д л у ч у в а

Се прогласува Законот за измените на бројот на жителите на кој што се избира по еден пратеник за Сојузното веќе на Народната скупштина на ФНРЈ по чл. 53 од Уставот на ФНРЈ, усвоен од Сојузното веќе и Веќето на народите на нивните седници од 21 јануари 1950 година.

Претседавајќиот објавува дека со тоа е овој закон прогласен и дека истиот момент влегол во сила.

Натаму Претседавајќиот и предлага на Народната скупштина како натамошен дневен ред на заедничката седница: претрес на Предлог на законот за избирање на народните пратеници за Народната скупштина на ФНРЈ (Сојузното веќе и Веќето на народите, кој што Скупштината едногласно го усвои.

Како известителот на Законодавниот одбор на Сојузното веќе др Макс Шнудерл, и известителот на Законодавниот одбор на Веќето на народите Милош Царевич го соопштија одборскиот извештај даде свој експозе Потпретседателот на Владата на ФНРЈ и Претседателот на Комитетот за законодавство и изградба на народната власт на Владата на ФНРЈ Едвард Кардељ, па Претседавајќиот го отвара претресот.

Зборваа Саво Оровиќ „за“ и Имро Филиповиќ „против“, па Претседавајќиот објавува дека претресот на овој законски предлог е завршен и со тоа е исцрпен дневниот ред на денешната седница и се за-

клучува седницата објавувајќи дека идната заедничка седница ќе биде четврт часа после заклучувањето на засебните седници на Веќето.

21 јануари 1950 година

Белград

Секретар,
Јоза Миливојевиќ, с. р.

Претседател,
на Сојузното веќе,
Владимир Симиќ, с. р.

ЗАПИСНИК

НА III СЕДНИЦА ОД V ВОНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА СОЈУЗНОТО ВЕКЈЕ НА НАРОДНАТА СКУПШТИНА НА ФНРЈ, ОДРЖАНА НА 21 ЈАНУАРИ 1950 ГОДИНА ВО БЕЛГРАД

Претседаваше Претседателот Владимир Симиќ.

Секретар Вида Томшиќ.

Претседателот Владимир Симиќ отвара III седница во 19,20 часот.

Прочитаниот записник од II седница Веќето го прима без забелешка.

Веќето го усвои едногласно без претресување прочитаниот извештај на Административниот одбор на Сојузното веќе за прегледот и одобренето на сметките на буџетот од Сојузното веќе за 1948 и 1949 година како и за месеците ноември и декември на 1947 година.

Се преминува на третата точка од дневниот ред: Претрес на Предлогот на Законот за изборите на народните пратеници за Народната скупштина на ФНРЈ (Сојузното веќе и Веќето на народите).

Откога овој законски предлог беше претресуван на заедничката седница од обата веќа, се пристапи кон гласање. Гласајќи со дигање на рака Веќето само со еден глас „против“ го усвои законскиот предлог и го испраќа на Веќето на народите на решавање.

Се преминува на четвртата точка од дневниот ред: Претрес на Предлогот од законот за измените и дополненијата на Законот за војните воени изазиди.

Откога известителот на Законодавниот одбор Живота Ѓермановиќ го прочита и го образложи одборскиот извештај, даде свој експозе Претседателот на Комитетот за социјални грижи на Владата на ФНРЈ Густав Влахов, потоа Веќето гласајќи со дигање на рака едногласно го усвои овој законски предлог и го упати на Веќето на народите на решавање.

Потоа Веќето после соопштувањето на извештајот од известителите на Законодавниот одбор Сулејман Филиповиќ и Михајло Ѓуровиќ, на ист начин го усвои Предлогот на законот за измените и дополненијата на Законот за воените судови и Предлогот на законот за воспоставување на знаме на трговската морнарица и бродарство на внатрешна пловидба на ФНРЈ, како пета и шеста точка од дневниот ред, ги упати двата овие предлога на Веќето на народите за решавање.

Се преминува на седмата точка од дневниот ред: Претрес на Предлогот на општиот закон за морскиот риболов.

Откога известителот на Законодавниот одбор Елхем Чамо го соопшти одборскиот извештај, говореше Вице Буљан „за“, па Веќето гласајќи со дигање на рака, едногласно го усвои овој законски предлог и го упати на Веќето на народите на решавање.

Се преминува на осмата точка од дневниот ред: Претрес на Предлогот на законот за општите дроги.

После соопштување на извештајот од страна на известителот на Законодавниот одбор Лампрет Ложе, Веќето едногласно го усвои овој законски предлог и го упати на Веќето на народите на решавање.

Се преминува на деветата, десетата, единаестата и дванаестата точка од дневниот ред.

Откога известителите на Законодавниот одбор др Макс Шнудерл, Мара Најева и Матевж Хаџе ги соопштија одборските извештаи, Веќето едногласно ги усваја и ги упатува на Веќето на народите за понатамошно решавање Предлогот на законот за измените и дополненијата на Законот за државните службеници, Предлогот на законот за измените и дополненијата на Основниот закон за прекршоците, Предлог на законот

за поштенско-телеграфско-телефонската тарифа и Предлогот на општиот закон за државната архива, па Претседателот дава краток одмор за упоредување на текстовите од изгласаните законски предлози во двата Векја.

После кратка пауза седницата продолжи и Претседателот соопштува дека се наполно истоветни текстовите на сите законски предлози изгласани во двата Векја на ова заседание.

Откога го прими Векјето овој извештај Претседателот објавува дека со тоа Народната скупштина конечно ги усвои:

- 1) Законот за социјалното осигурување на работниците и службениците и нивните фамилии;
- 2) Законот за избирање на народни пратеници за Народната скупштина на ФНРЈ (Сојузното векје и Векјето на народите);
- 3) Законот за измените и дополненијата на Законот за војните воени инвалиди;
- 4) Законот за измените и дополненијата на Законот на воените судови;
- 5) Законот за воспоставување знаме на трговската морнарица и бродарството за внатрешна пловидба на ФНРЈ;
- 6) Општиот закон за морскиот риболов;
- 7) Законот за опојните дроги;
- 8) Законот за измени и дополненија на Законот за државните службеници;
- 9) Законот за измени и дополненија на Основниот закон за прекршоците;
- 10) Законот за поштенско-телеграфско-телефонската тарифа; и
- 11) Општиот закон за државната архива.

Претседателот објавува дека сите овие закони ќе бидат упатени на Президиумот на Народната скупштина заради прогласување и објавување.

Векјето го овластува Претседателот да може записникот од денешната седница со секретарот да го потпише и објави, потоа Претседателот ја заклучува седницата во 20,25 часова.

21 јануари 1950 година

Белград

Секретар,
Вида Томич, с. р.

Претседател на
Сојузното векје,
Владимир Симич, с. р.

ЗАПИСНИК

ЗА III СЕДНИЦА ОД V ВОНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА ВЕКЈЕТО НА НАРОДИТЕ НА НАРОДНАТА СКУПШТИНА НА ФНРЈ, ОДРЖАНА НА 21 ЈАНУАРИ 1950 ГОДИНА ВО БЕЛГРАД

Претседавал Претседател Јосип Видмар,

Секретар др Бранко Чубрилович,

Претседател Видмар ја отвара III-та седница од V вонредно заседание во 19,15 часа.

Прочитаниот записник од минатата седница на Векјето го усвои без забелешка.

Се преминува на дневен ред: гласање за Предлогот на законот за избирање на народните пратеници за Народната скупштина на Федеративна Народна Република Југославија (Сојузно векје и Векјето на народите).

Векјето на народите гласајќи со дигање на раце конечно го усвои овој законски предлог, па го испраќа до Сојузното векје на решавање.

Преминувајќи на натамошниот дневен ред, а како известителите на Законодавниот одбор Саво Оровиќ, Томо Чиковиќ, Милош Перовиќ, др Бранко Чубриловиќ, Косак Павловиќ, Михаило Грбиќ и Панко Брашњаров го прочита и образложија одборскиот извештај, и како никој не се јави за збор, Векјето на народите гласајќи со дигање на раце поединечно ги усвои овие законски предлози: Предлог на законот за измени и дополненија на Законот за воените судови, Предлог на законот за установување знамето на трговската морнарица и бродарството во внатрешната пловидба на ФНРЈ, Предлог на општиот закон за морскиот риболов, Предлог на законот за опојните дроги,

Предлог на законот за измени и дополненија на Законот на државните службеници, Предлог на законот за измени и дополненија на Законот за прекршоците, Предлог на законот за поштенско-телеграфско-телефонската тарифа и Предлог на општиот закон за државните архиви, па ги испраќа до Сојузното векје на решавање.

Се преминува на последната точка од дневниот ред: Претрес на предлог на законот за измени и дополненија на Законот за војните воени инвалиди од 25 мај 1946 година, дополнет и изменет со Законот за измени и дополненија на Законот за војните инвалиди од 27 ноември 1947 година.

Како известителот на Законодавниот одбор Среќко Жумер го прочита одборскиот извештај даде свој експозе за овој законски предлог Претседателот на Комитетот за социјалните грижи на Владата на ФНРЈ Густав Влахов, па како не било пријавени говорници, Векјето гласајќи со дигање на раце конечно го усвои овој законски предлог и го упатува до Сојузното векје на решавање.

После кратка пауза Претседателот Видмар му соопштува на Векјето дека Сојузното векје ги усвои истоветните текстови на овие законски предлози, сошто Народната скупштина на ФНРЈ ги усвои овие закони и во смисла на чл. 75 од Пословникот на Векјето на народите, ќе бидат испратени до Президиумот на Народната скупштина на ФНРЈ поради прогласување и објавување.

Потоа Векјето ги овластува Претседателот и секретарот да можат да го оверат овој записник.

Пред да се заклучи седницата Претседателот Видмар во свој краток говор им се захвалува и им честита на сите народни пратеници на Векјето на народите на пожртвованата и прогресивна законодавна работа за минатото време, па ја заклучува седницата во 20,15 часот.

21 јануари 1950 година

Белград

Секретар,
др Бранко Чубрилович, с. р.

Претседател,
Јосип Видмар, с. р.

ЗАПИСНИК

ОД IV ЗАЕДНИЧКА СЕДНИЦА НА V ВОНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА СОЈУЗНОТО ВЕКЈЕ И ВЕКЈЕТО НА НАРОДИТЕ НА НАРОДНАТА СКУПШТИНА НА ФНРЈ, ОДРЖАНА 21 ЈАНУАРИ 1950 ГОДИНА ВО БЕЛГРАД

Претседавал Претседателот на Сојузното векје Владимир Симич.

Секретар на Сојузното векје Вида Томич.

Прочитаниот записник од III заедничка седница Народната скупштина го усвои со примедбата на народниот пратеник Михајло Гјуровиќ дека известителот на Законодавниот одбор на Векјето на народите за Предлог на законот за избирање народни пратеници на Народната скупштина не бил др Бранко Чубриловиќ туку Милтон Царевиќ.

На предлог на Претседателот на скупштината се усвојува како дневен ред на оваа седница: 1) Потврда на Указот на Президиумот на Народната скупштина на ФНРЈ донесени во времето помеѓу VIII редовно и V вонредно заседание и 2) Предлог на одлуката за распуштање на Народната скупштина на ФНРЈ од првото свикување.

Се преминува на првата точка од дневниот ред и Скупштината едногласно го потврдува Указот на Президиумот на Народната скупштина на ФНРЈ у бр. 48 од 19 јануари 1950 година за разрешување од должноста на Министер — Претседател на Комитетот за водостопанство на Владата на ФНРЈ Бале Андреев.

Потоа се преминува на втората точка од дневниот ред и откога предложувачот Бошко Шилигович го прочита предлогот на Одлуката која што ја поднесе Моша Пијаде и другарите народни пратеници од Сојузното векје и Векјето на народите, Скупштината, гласајќи со дигање на рака, едногласно ја усвои одлуката за распуштање на Народната скупштина на ФНРЈ од првото свикување, која што гласи:

„Народната скупштина на ФНРЈ решава:

1) Народната скупштина на ФНРЈ, чиот период на работа отпочина на 31 јануари 1946 година препривање на Уставотворната скупштина во редовна Народна скупштина на ФНРЈ, а согласно со членот 56 од Уставот излегува на 31 јануари оваа година, се распушта.

2) Се овластува Претседателството на Сојузното веќе и Веќето на народите да ги вршат работите до составокот на новата Народна скупштина за кои што се овластени со пословникот.

3) Се овластува Административниот одбор од Сојузното веќе и Веќето на народите да ги вршат своите работи до составокот на новата Народна скупштина.

4) Се овластуваат комисиите за утврдување на автентични текстови на законите усвоени од Народната скупштина на ФНРЈ да работат додека не го утврдат автентичните текстови на сите закони усвоени на V вонредно заседание на ова свикувања на Народната скупштина на ФНРЈ.

5) Се овластува Президиумот на Народната скупштина на ФНРЈ да може да издава акти до составокот на новата Народна скупштина на ФНРЈ кои што ги врши Народната скупштина на ФНРЈ врз основа на посебни законски прописи.

6) Оваа одлука влегува во сила веднаш.

Во смисла на усвоената одлука Скупштината го овластува Претседателот, да го потпише и објави записникот од оваа седница со секретарот.

Претседателот на Сојузното веќе Владимир Симич, откако во својот подолг говор го изнесе значењето на законодавната работа на оваа Народна скупштина за зацврстување на законитоста, обновата на земјата и изградбата на социјализмот, ги поздравува на крајот сите народни пратеници тврдејќи, дека тие со своето учество во оваа работа потполно ја исполни својата должност и ја оправдаа довербата која што им ја повеи народот, потоа ја заклучува седницата во 21.15 часот

21 јануари 1950 година

Белград

Секретар

на Сојузното веќе,

Вида Томшич, с. р.

Претседател

на Сојузното веќе,

Владимир Симич, с. р.

СОДРЖАЈ:

	Страна
94. Закон за установување на знамето на трговската морнарица и бродарството на внатрешната пловидба на ФНРЈ — — — — —	253
95. Закон за поштенско-телеграфско-телефонските тарифи — — — — —	253
96. Закон за измени и дополненија на Законот за државните службеници — — — — —	254
97. Закон за измени и дополненија на Законот за воените судови — — — — —	254
98. Закон за измени и дополненија на Основниот закон за прекршоците — — — — —	255
99. Одлука на Народната скупштина на ФНРЈ за потврда на уредбите на Владата на ФНРЈ донесени во времето помеѓу VIII редовно и V вонредно заседание на Народната скупштина на ФНРЈ — — — — —	255
100. Уредба за материјалната одговорност на воените лица и граѓанските лица на служба во Југословенската армија — — — — —	255
101. Уредба за оснивање Генерална дирекција за металургија — — — — —	257
102. Уредба за оснивање Генерална дирекција за производство и преработка на нафта — — — — —	258
103. Уредба за укинувањето на генералните дирекции на електростопанството за народните републики Србија, Хрватска, Словенија, Македонија, Босна и Херцеговина и Главната дирекција за Црна Гора — — — — —	259
104. Решение за формата на пронајдувачките сведоци — — — — —	259
105. Напатствије за применување на членот 1 од Уредбата за исплата припадности на работниците, наместениците, и службениците кои што се повикани на отслужување редовниот воен срок — — — — —	259
106. Напатствије за спроведување Уредбата за усталувањето на работната сила и за ускладувањето на работната сила со планот на платниот фонд и со планот на обезбеденото снабдување — — — — —	260
107. Напатствије за начинот како потрошачите го докажуваат своето право на обезбедено снабдување — — — — —	273
108. Напатствије за спроведување на Правилникот за приправничката служба, стручните испити и курсеви за службениците од ветеринарната струка — — — — —	271
109. Решение за формата на рационализаторското уверение — — — — —	276
110. Решение за формата на дипломата за техничкото унапредување — новаторство — — — — —	276
111. Решение за платите на учениците во земјоделството на државните земјоделски добра — — — — —	277
112. Решение за востановување платни разреди за учениците во земјоделството на државните земјоделски добра — — — — —	277
113. Наредба за постапката при одредување местото за обектите на капиталната изградба и општествениот стандард (од поуска локација) — — — — —	277
Ратификација на Светската поштенска конвенција од страна на Мексико — — — — —	278
Проширување важноста на Протоколот со кој што се ставаат под меѓународна контрола дрогите што не се опфатени со конвенцијата од 13 јули 1931 година за ограничувањето на производството и регулирањето на расподелбата на опојните дроги, изменети со Протоколот што е потпишан во Лејк Саксес на 11 декември 1946 година на француската прекуморска територија — — — — —	278
Отказ на Конвенцијата за филуксери од страна на Франција — — — — —	278

Издавач: „Службен лист на ФНРЈ“ новинарско издавачко претпријатие — Белград Бранкова ул. бр. 20.
— Директор и одговорен уредник Слободан М. Нешович, Мајко Јевросиме бр. 20. —
Печат на Југословенското штампарско претпријатие, Белград